

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 14

Год. LXIV

Вторник, 29 јануари 2008

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
178. Закон за определување дополнителен услов за вршење јавна функција.....	2	186. Одлука за определување на рокот за почеток на примената на намалување на процентот на надоместокот од придонесите кој го наплатува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје....	16
179. Одлука за дополнување на Одлуката за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУ-ФОР, Алтеа.....	13	187. Одлука за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	16
180. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија - медицински тим за учество во мировната операција во Авганистан.....	13	188. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија...	35
181. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на дејностите кои можат да ги вршат занаетчиите.....	14	189. Правилник за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита.....	35
182. Правилник за доставување на коминето и винскиот талог за дестилација или за производство на оцет.....	14	190. Правилник за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита.....	37
183. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности...	16	Огласен дел	1-56
184. Одлука за престанување на важење на Одлуката за каматната стапка која Народна банка на Република Македонија ја плаќа на задолжителната резерва.....	16		
185. Одлука за определување на рокот за почеток на примената на намалување на процентот на надоместокот од придонесите кој го наплатува акционерско друштво за управување со пензиски фондови Нов пензиски фонд Скопје.....	16		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 178.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНА ФУНКЦИЈА

Се прогласува Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јануари 2008 година.

Бр. 07-402/1
22 јануари 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНА ФУНКЦИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се определува дополнителен услов за лице кандидат за носител или носител на јавна функција, изборна или во државна и јавна служба или во јавна дејност или друго јавно овластување (во натамошниот текст: кандидат за носител или носител на јавна функција) и за други работи од јавен интерес и дејности на правни лица; се уредува основањето и надлежноста на Комисијата за верификација на факти (во натамошниот текст: Комисијата) и се уредува постапката за верификација на факти пред Комисијата и судот за утврдување несоработка со органите на државната безбедност и правните последици од таквата соработка.

Член 2

(1) Лицето кандидат за носител или носител на јавна функција (во натамошниот текст: лице опфатено со овој закон), кое во периодот од донесувањето на Декларацијата на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија - АСНОМ за основните права на граѓанинот на Демократска Македонија на Првото заседание на АСНОМ на 2 август 1944 година до денот на влегувањето во сила на овој закон, не е евидентирано во досиејата на органите на државната безбедност на Република Македонија и цивилните и армиските органи на државната безбедност на СФРЈ како таен соработник или таен информатор при оперативно прибирање известувања и податоци (во натамошниот текст: информации) што биле предмет на обработка, чување и користење од органите на државната безбедност, во облик на автоматизирани или рачни збирки на податоци и досиеја, оформени и водени за одредени лица, со кои се кршени или ограничувани основните права и слободи на граѓаните од политички или идеолошки причини, го исполнува дополнителниот услов за кандидирање или за вршење јавна функција.

(2) Дополнителниот услов е исполнет кога Комисијата за верификација на факти, писмената изјава за несоработка со органите на државната безбедност, на лицата опфатени со овој закон за периодот од ставот (1) на овој член, ќе ја верифицира.

Член 3

(1) Лицето опфатено со овој закон, кое во периодот од членот 2 став (1) на овој закон, не е евидентирано во досиејата на органите на државната безбедност како наредбодател или корисник на информации од таен соработник или таен информатор, со кои се кршени или ограничувани основните права и слободи на граѓаните од политички или идеолошки причини, го исполнува дополнителниот услов за кандидат или носител на јавна функција.

(2) Исполнет дополнителен услов, согласно со овој закон, претставува верифицирана од Комисијата писмена изјава, на лице опфатено со овој закон, дека немал својство на наредбодател или корисник на информации од таен соработник или таен информатор, за периодот утврден во членот 2 став (1) од овој закон.

Член 4

(1) Под органи на државната безбедност со кои соработува Комисијата се сметаат: Управата за безбедност и контраразузнавање при Министерството за внатрешни работи, Секторот за безбедност и контраразузнавање при Министерството за одбрана и Агенцијата за разузнавање.

(2) Под други органи со кои соработува Комисијата се смета Државниот архив на Република Македонија.

(3) Под органи на државната безбедност на кои се однесува соработката од членовите 2 и 3 на овој закон се сметаат: Управата за безбедност и контраразузнавање при Министерството за внатрешни работи, Секторот за безбедност и контраразузнавање при Министерството за одбрана и Агенцијата за разузнавање и нивните правни претходници во Република Македонија и поранешната СФРЈ, во периодот од донесувањето на Декларацијата на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија - АСНОМ за основните права на граѓанинот на Демократска Македонија на Првото заседание на АСНОМ на 2 август 1944 година до денот на влегувањето во сила на овој закон.

(4) Под соработка, во смисла на овој закон, се смета свесна, тајна, организирана и континуирана соработка и активност, заснована со писмен документ, со органите на државната безбедност, во својство на таен соработник или таен информатор (во натамошниот текст: таен соработник) при оперативно прибирање на информации што биле предмет на обработка, чување и користење од органите на државната безбедност, во облик на автоматизирани или рачни збирки на податоци и досиеја, оформени и водени за одредени лица со коишто се кршени или ограничувани основните права и слободи на граѓаните од идеолошко-политички причини и од која е остварена материјална корист или погодности при вработување или напредување во службата.

(5) Свесна, тајна, организирана и континуирана соработка, заснована со писмен документ со органите на државната безбедност, во смисла на овој закон, постои и тогаш кога лицето определено со овој закон постапувало во службено својство во судска постапка или постапка пред државен орган или организација која врши јавни овластувања, со која друго лице се лишува од одредени права, или му се ограничуваат правата или му се наметнуваат извесни обврски нешто да прави, не

прави или трпи, или му се одредува извесна казнена или друга принудна мерка, доколку знаело или морало да знае дека постапката се води исклучиво заради примена на идолошко-политички ставови и мерила кои, отворено или прикриено се прикажуваат како правни правила или мерки.

(6) За наредбодател, во смисла на овој закон, се смета службено лице кое вршејќи ја својата функција со писмен документ наредил или одобрил дејствување со кое се кршени или ограничувани основните слободи и права на граѓаните од идолошко-политички причини.

(7) За корисник на информации на тајниот соработник се смета лице за кое постои писмен документ дека се послужило со информациите од тајниот соработник заради остварување на лична материјална корист или погодности при вработување или напредување во службата.

Член 5

Лица опфатени со овој закон се:

- 1) претседател на Република Македонија;
- 2) пратеник, претседател и потпретседател на Собранието на Република Македонија;
- 3) претседател и член на Владата на Република Македонија;
- 4) градоначалник на општина и на градот Скопје;
- 5) претседавач и членови на совет на општина и на градот Скопје;
- 6) лица кои ги избира и именува Собранието на Република Македонија;
- 7) судија во Уставниот суд на Република Македонија, судија во Врховниот суд на Република Македонија, апелациони судови, Управен суд и основни судови, член на Судскиот совет на Република Македонија, Јавниот обвинител на Република Македонија, јавните обвинители и член на Советот на јавни обвинители;
- 8) народен правобранител, негови заменици и раководни државни службеници во оваа институција;
- 9) функционери кои раководат со самостојни органи (дирекции, агенции и комисији), органи во состав на министерствата (управа, биро, служба, архив, инспекторат и капетанија), функционери кои раководат со управни организации (институтути и заводи) и други раководни државни службеници кои ги именува и назначува Владата на Република Македонија;
- 10) јавен правобранител, негови заменици и раководни државни службеници во оваа институција;
- 11) гувернер, вицегувернер, членови на Советот на Народната банка и раководни лица вработени во Народната банка;
- 12) генерален секретар, заменици на генералниот секретар и раководни државни службеници во Собранието на Република Македонија;
- 13) генерален секретар и раководни државни службеници во службите на Претседателот на Република Македонија;
- 14) генерални и државни секретари кои се именуваат во другите институции и органи;
- 15) секретар на општина и секретар на градот Скопје;
- 16) воени и цивилни лица, старешини и раководни лица во Армијата на Република Македонија, раководни (службени лица) работници во Министерството за внатрешни работи, во казнено-поправните и воспитно-поправните установи, други полиции (судска, шумска и финансиска), лицата со посебни должности и овластувања вработени во Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за разузнавање, овластените државни ревизори и лица кои вршат работа и работни задачи на државна ревизија во

Државниот завод за ревизија, како и лицата во Агенцијата за цивилно воздухопловство и во акционерското друштво давател на услуги во воздушниот сообраќај кои вршат работи и задачи на воздухопловен и стручен персонал од значење на безбедноста на воздушната пловидба;

17) член на Македонската академија на науките и уметностите;

18) одговорно лице во домашно правно лице и физичко лице кое основа високообразовна установа; лице избрано во научно-наставно, научно, наставно, соработничко и стручно звање во државна и приватна високообразовна установа;

19) директори и членови на управниот одбор и надзорни одбори на јавно претпријатие чиј основач е Република Македонија или локалната самоуправа;

20) директори и членови на управниот одбор на јавна установа чиј основач е Република Македонија или локалната самоуправа;

21) членови на управни одбори и директори на државни фондови;

22) членови на совет, управен одбор, извршен директор и вработени во јавен радиодифузен сервис;

23) раководни државни службеници согласно со Законот за државните службеници;

24) функционер и раководно лице во органите и организациите кои не се опфатени со Законот за државните службеници;

25) нотар, извршител, адвокат и медијатар;

26) членови на органи на комори кои се финансираат врз основа на закон;

27) шеф на дипломатска мисија во странска држава и меѓународна организација, односно конзул;

28) носители на функции во меѓународни организации и институции кандидирани од Република Македонија и

29) вршители на функции и овластувања во други дејности и служби од јавен карактер.

II. ОБВРСКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПИСМЕНА ИЗЈАВА

Член 6

(1) Лицето од членот 5 на овој закон е должно, во моментот на давање неотповиклива писмена согласност (изјава) за кандидирање предвидена во Изборниот законик или пред преземање на јавна функција да поднесе писмена изјава заверена кај нотар до Комисијата, со која изјавува дека не соработувал со органите на државната безбедност во периодот од членот 2 на овој закон.

(2) Лицето од членот 5 на овој закон носител на јавна функција е должно, да поднесе писмена изјава заверена кај нотар до Комисијата со која изјавува дека не соработувал со органите на државната безбедност во периодот определен во членот 2 на овој закон.

(3) Комисијата во рок од 30 дена од денот на нејзиното конституирање објавува известување за датумот од кој почнува да тече рокот за поднесување заверена писмена изјава од ставот (2) на овој член во "Службен весник на Република Македонија" и најмалку во два дневни весници, од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

(4) Текстот на изјавата гласи: "Јас (име и презиме) одговорно изјавувам дека не сум соработувал со органите на државната безбедност во периодот опфатен со

овој закон, како таен соработник или таен информатор при оперативно прибирање на информации што биле предмет на обработка, чување и користење од органите на државната безбедност, во облик на автоматизирани или рачни збирки на податоци и досиеја, оформени и водени за одредени лица, ниту сум издавал наредби, ниту сум бил корисник на информациите од тајниот соработник или тајниот информатор, со коишто се крше-ни или ограничувани основните права и слободи на граѓаните од политички или идеолошки причини, ниту поради тоа сум стекнал материјална корист, ниту сум бил привилегуван при вработување или напредување во службата”.

Член 7

Лицата кандидати за носители и носители на јавни функции кои поднесуваат изјава, согласно со одредбите на овој закон во поглед на постапката за верификација на фактите пред Комисијата, се ослободени од обврската за чување државна, службена, воена или деловна тајна, како и строго доверлива, доверлива и интерна информација за која дознале во текот или по повод соработката со органите на државната безбедност.

Член 8

Комисијата по службена должност, веднаш и без расправа, со решение го утврдува неподнесувањето на писмената изјава на лицето кандидат за носител на јавна функција или носител на јавна функција и го објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Член 9

(1) Обврската за поднесување изјава до Комисијата за секоја кандидатура настапува истовремено со потпишувањето неотповиклива писмена согласност (изјава) на кандидатот согласно со одредбите од Изборниот законик.

(2) Обврската за поднесување изјава до Комисијата за секоја друга кандидатура настапува со почетокот на постапката за кандидирање или конкурирање утврдена согласно со посебен закон.

(3) Лицето од членот 5 на овој закон кандидат за носител на јавна функција, кое нема да поднесе изјава до Комисијата не ги исполнува условите за кандидирање за носител на јавна функција.

(4) Комисијата веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа, решението со кое се утврдува неподнесување на писмената изјава од ставовите (1) и (2) на овој член, го доставува до органот или телото надлежно за кандидирање, или конкурирање.

(5) Изборните органи, по приемот на решението од Комисијата за исполнувањето на дополнителен услов поради неподнесување изјава на лице кандидирано за носител на јавна функција на поднесена листа на кандидат или кандидати, постапуваат како кон неправилност која треба да се отстрани во постапката за кандидирање предвидена во Изборниот законик.

(6) Друг орган или тело надлежно за кандидирање, или функционер кој раководи со органот, по приемот на решението од Комисијата за исполнување на дополнителен услов поради неподнесување изјава на лице кандидирано за носител на јавна функција постапува како кон неисполнет дополнителен услов во постапка за кандидирање или конкурирање.

Член 10

(1) Лицето од членот 5 на овој закон носител на јавна функција, кое нема да поднесе изјава до Комисијата согласно со членот 6 на овој закон, се смета дека не ги исполнува условите за вршење на јавна функција.

(2) Решението за неисполнување на условите за вршење на јавна функција поради неподнесување изјава, Комисијата е должна веднаш, а најдоцна во рок од три дена, да го достави до органот или телото надлежно за покренување постапка за разрешување.

(3) Неисполнувањето на услов за вршење на јавна функција поради неподнесување изјава, на претседател на Републиката и на пратеник во Собранието, Комисијата го утврдува со решение кое е должна веднаш, а најдоцна во рок од три дена, да го достави до Собранието на Република Македонија.

(4) Неисполнувањето на услов за вршење на јавна функција поради неподнесување изјава на претседател и член на Владата, Комисијата го утврдува со решение кое е должна веднаш, а најдоцна во рок од три дена, да го достави до Собранието на Република Македонија.

Член 11

Лицето кандидат за носител на јавна функција, кое еднаш поднело изјава согласно со членот 4 на овој закон, не е должно да поднесе нова изјава во случај на повторно кандидирање или преземање јавна функција.

Член 12

(1) Постапката за утврдување на вистинитоста на изјавата на лице носител на јавна функција Комисијата е должна да ја покрене во рок од 15 дена од денот на приемот на изјавата.

(2) Постапката за утврдување на вистинитоста на изјавата на лице кандидат за носител на јавна функција Комисијата е должна да ја покрене веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од приемот на изјавата.

(3) Постапката за утврдување на вистинитоста на изјавата на член на Комисијата за верификација на фактите, Комисијата е должна да ја покрене на својата конститутивна седница.

Член 13

Комисијата веднаш по завршувањето на постапката за верификација на фактите пред Комисијата, односно доколку е поведена постапка пред надлежен суд по правосилноста на судската одлука го објавува името, татковото име и презимето на лицето кое соработувало со органите на државната безбедност во “Службен весник на Република Македонија”.

III. КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ

Член 14

(1) Комисијата за верификација на фактите се основа со овој закон.

(2) Комисијата е самостоен и независен орган кој ја води постапката на утврдување на фактите од изјавата поднесена од лицата опфатени согласно со членот 5 на овој закон.

(3) Комисијата има својство на правно лице со седиште во Скопје.

(4) Средствата за работа на Комисијата се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија.

Член 15

(1) Комисијата е составена од претседател, заменик претседател и девет члена кои ги избира и разрешува Собранието на Република Македонија со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, од редот на личности со висок личен и професионален интегритет, за време од пет години.

(2) Доколку членовите на Комисијата не се избераат, постапката за избор се повторува.

(3) Во повторената постапка за избор на членови на Комисијата, Собранието на Република Македонија изборот го врши со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

(4) Во повторената постапка пратеничката група на политичката партија во опозиција која има најмногу пратеници во Собранието на Република Македонија предлага кандидат за претседател на Комисијата за верификација на фактите во рок од два работни дена по завршувањето на повторениот оглас за избор на членови на Комисијата.

(5) Доколку пратеничката група на политичката партија во опозиција која има најмногу пратеници во Собранието на Република Македонија во рокот од ставот (4) на овој член не предложи кандидат, тогаш кандидат за претседател на Комисијата за верификација на фактите предлага Комисијата за прашањата на изборите и именувањата.

(6) Членовите на Комисијата се разрешуваат со мнозинство со кое се избрани.

Член 16

(1) Собранието на Република Македонија објавува оглас за избор на членови на Комисијата во “Службен весник на Република Македонија” и најмалку во два дневни весници, од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

(2) Огласот од ставот (1) на овој член трае 15 дена од денот на неговото објавување во “Службен весник на Република Македонија”.

(3) При изборот на членовите на Комисијата се применува начелото на соодветна и правична застапеност.

(4) Кандидатите за членови на Комисијата поднесуваат писмена изјава до Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија со која свесно и одговорно тврдат дека не соработувале со органите на државната безбедност.

(5) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија подготвува предлог на листа од толку кандидати колку што се избираат и ја доставува до Собранието на Република Македонија.

Член 17

(1) Комисијата работи на седници на кои присуствуваат повеќе од две третини од членовите на Комисијата.

(2) Комисијата одлуките ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Комисијата.

(3) Седницата на Комисијата ја свикнува претседателот по сопствена иницијатива, или на писмен предлог од најмалку три члена на Комисијата.

(4) Внатрешниот распоред на работата на Комисијата, начинот на доделување на предметите и работата на седниците на Комисијата се уредуваат со Деловник на Комисијата кој го донесува Комисијата.

(5) Членовите на Комисијата со класифицираните информации постапуваат согласно со закон.

Член 18

(1) Својството на член на Комисијата престанува пред истекот на времето за кое е избран:

- со усвојување на писмена оставка од страна на Собранието,

- ако Собранието констатира злоупотреба при вршењето на функцијата член на Комисијата,

- ако Комисијата констатира дека членот на Комисијата бил соработник на органите од членот 2 на овој закон,

- со трајна загуба на работоспособноста за вршење на работите на член на Комисијата,

- ако биде разрешен поради неоправдано отсуство на три седници едноподруго,

- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор во траење од најмалку шест месеца,

- ако му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност и должност и

- со смрт на член на Комисијата.

(2) Својството на член на Комисијата не престанува со исполнување на условите за старосна пензија.

(3) На местото на член на Комисијата чие својство престанало пред истекот на времето за кое е избран, се избира нов член чиј мандат трае до истекот на времето на членот на Комисијата на чие место се избира.

(4) Претседателот на Собранието на Република Македонија е должен да го стави на дневен ред на седницата изборот на нов член на Комисијата во рок од 30 дена од денот на завршувањето на огласот за именување на член на Комисијата.

Член 19

(1) Член на Комисијата не може да биде лице кое е член на орган на политичка партија, ниту лице кое е осудено со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор во траење од најмалку шест месеца или ако му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност и должност.

(2) Член на Комисијата не може да биде лице кое во периодот утврден во членот 2 став (1) од овој закон било претседател на државата, претседател и потпретседател на Собранието, претседател и член на Владата, вработен во органите за државна безбедност, или избрани лица кои претходно работеле или работат во институции кои согласно со овој закон се задолжени да соработуваат со Комисијата.

Член 20

Постапката за разрешување на член на Комисијата, кој неоправдано отсуствува на три седници едноподруго, може да покрене претседателот на Комисијата или најмалку три нејзини члена.

Член 21

Комисијата ги има следниве надлежности:

- утврдува вистинитост на поднесена изјава,
- покренува постапка по службена должност, по своја иницијатива или иницијатива на трети лица,
- утврдува неподнесување писмена изјава,
- ги информира надлежните органи за натмошно постапување,
- донесува Деловник за работа,
- изготвува шестмесечен извештај за својата работа и го доставува до Собранието на Република Македонија и
- извршува и други работи кои овозможуваат утврдување на фактите, определени со овој закон.

Член 22

(1) Управата за безбедност и контраразузнавање при Министерството за внатрешни работи, Секторот за безбедност и контраразузнавање при Министерството за одбрана, Агенцијата за разузнавање и Државниот ар-

жив на Македонија се должни на Комисијата да и ги стават на директен увид и располагање сите релевантни податоци, списи и други документи (во натамошниот текст: податоци) согласно со условите утврдени со посебен закон.

(2) Надлежните органи од ставот (1) на овој член постапуваат по барањата на Комисијата во рок од три работни дена, а кога барањата се однесуваат за кандидати за носители на јавни функции во рок од 24 часа.

(3) Податоци, иницијативи и претставки до Комисијата можат да достават и трети лица.

(4) За разгледување на одделни прашања Комисијата може да побара мислење од стручни домашни и странски експерти и други лица и да ги покани да учествуваат на седница на Комисијата.

Член 23

За вршење на стручните, административните и техничките работи на Комисијата се формира Секретаријат како стручна служба на Комисијата со кој раководи генерален секретар на Комисијата за верификација на факти именуван од Комисијата, за време од пет години.

IV. ПОСТАПКА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ

Член 24

Комисијата во постапката за верификација на фактите е должна да го почитува достоинството на личноста на лицето за кое се води постапка.

Член 25

(1) Комисијата со заклучок, со кој се управува со постапката, го известува подносителот дека изјавата не е во согласност со податоците со кои располага Комисијата.

(2) Комисијата со заклучокот од ставот (1) на овој член го повикува подносителот на изјавата кој се противи на заклучокот, во рок од пет дена од приемот, усно или писмено да се произнесе.

Член 26

(1) Седницата на Комисијата е затворена за јавност кога се произнесува лицето по поднесената изјава.

(2) Ако лицето од ставот (1) на овој член го побара тоа писмено, седницата на Комисијата е јавна, во делот во кој не се користат класифицирани информации.

(3) Комисијата, по противењето на подносителот на изјавата, во рок од три дена донесува решение со кое утврдува дека противењето на подносителот на изјавата не е во согласност со податоците со кои располага Комисијата поради што не се исполнува условот за вршење јавна функција, кое веднаш го доставува до подносителот на изјавата.

Член 27

(1) Лицето од членот 5 на овој закон кое и понатаму ги оспорува податоците доставени од надлежниот орган до Комисијата и нејзиното решение согласно со кои неговата изјава е невистинита, се упатува во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението, пред надлежен суд да покрене постапка заснована на начелата на приоритет и итност.

(2) Ако не се покрене постапка во рокот од ставот (1) на овој член, се смета дека лицето се согласува со податоците кои ги верифицира Комисијата по што Комисијата донесува конечно решение.

(3) По конечното решение на Комисијата подносителот на изјавата нема право на жалба.

Член 28

(1) Надлежниот суд во рок од пет дена покренува постапка која е итна во која одлучува по барањето за утврдување на вистинитоста на писмената изјава дадена пред Комисијата.

(2) Додека трае постапката пред судот, Комисијата не презема дејства во врска со изјавата.

(3) За покренување постапка пред надлежен суд подносителот на изјавата ја известува Комисијата.

Член 29

Комисијата, без расправа го констатира непроизнесувањето на повиканото лице во врска со податоците со кои располагаат надлежните државни органи согласно со кои неговата изјава не е вистинита и за тоа го информира надлежниот државен орган за натамошно постапување.

V. ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ ЗА РАБОТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС И ДРУГИ ДЕЈНОСТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА

Член 30

(1) Обврска за поднесување писмена изјава до Комисијата, во смисла на овој закон, имаат и основачи и вработени во трговско радиодифузно друштво и непрофитна радиодифузна установа кои имаат дозвола за вршење радиодифузна дејност и основачи и вработени во друштва од областа на печатот, адвокат, адвокатско друштво и медијатор во рокот определен во членот 6 став (3) на овој закон.

(2) Обврската за поднесување писмена изјава до Комисијата, при основање и вработување во трговско радиодифузно друштво и непрофитна радиодифузна установа кои имаат дозвола за вршење радиодифузна дејност и при основање и вработување во друштва од областа на печатот, настапува со почетокот на постапката за регистрација и конкурирање.

(3) Обврската за поднесување писмена изјава до Комисијата, на адвокат и медијатор, настапува со поднесувањето на барањето за запишување во Именикот на адвокатите во Адвокатската комора на Република Македонија и Комората на медијаторите.

Член 31

(1) Македонската академија на науките и уметностите може да предвиди дополнителен услов, во смисла на овој закон, за своите членови и за нивниот избор и унапредување.

(2) Високообразовните установи можат да предвидат дополнителен услов, во смисла на овој закон, за одговорно лице во домашно правно лице и физичко лице кое основа високообразовна установа, лице избрано во научно-наставно, научно, наставно, соработничко и стручно звање во државна и високообразовна установа.

Член 32

Основач на радиодифузно друштво и друштво од областа на печатените медиуми може да предвиди дополнителен услов, во смисла на овој закон, за кандидатите за вработување, вработените во друштвото и другите ангажирани лица во внатрешните акти за систематизација на работните места или соодветни новинарски етички кодекси.

Член 33

(1) Адвокатската комора на Република Македонија може да предвиди дополнителен услов во условите потребни за адвокат, а во смисла на овој закон, за канди-

датите за членови и членовите на Адвокатската комора на Република Македонија, за адвокатите кандидати за запишување во Именикот на адвокатите и адвокатите со лиценца за работа во своите внатрешни акти, свечени изјави и Кодексот на адвокатската етика.

(2) Комората на медијаторите може да предвиди дополнителен услов во условите потребни за медијатор, а во смисла на овој закон, за кандидатите за членови и членовите на органите на Комората на медијатори, за кандидатите за запишување во Именикот на медијатори и сертифициваните медијатори, во своите внатрешни акти и Етичкиот кодекс на медијатори.

Член 34

(1) Политички партии можат да предвидат дополнителен услов, во смисла на овој закон, за кандидатите за носители или носители на партиски функции, членови на органи и за вработените во стручните служби во своите основачки и програмски акти.

(2) Здруженија на граѓани и фондации можат да предвидат дополнителен услов, во смисла на овој закон, за кандидатите за носители или носители на раководни функции, членови на органи и вработени во стручни служби во своите основачки и програмски акти и етички кодекси.

(3) Верски заедници и религиозни групи можат да предвидат дополнителен услов, во смисла на овој закон, за кандидатите за носители или носители на раководни функции и членови на органи, во своите основачки и други внатрешни акти и канони.

Член 35

(1) За постапувањето по членовите 32, 33 и 34 на овој закон раководните лица и надлежни органи во субјектите ја известуваат Комисијата.

(2) Комисијата известувањето од ставот (1) на овој член го објавува на својата веб страница.

(3) Комисијата постапува по барања од раководни лица и надлежни органи на субјектите од членовите 32, 33 и 34 на овој закон поврзани со верификација на факти за лица членови, членови на органи или вработени во нив согласно со надлежноста утврдена со овој закон.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 36

(1) Тој што ќе изврши прикривање, замена, бришење, додавање, уништување или неовластено објавување на податоци поврзани со соработка на лицата со органите на државната безбедност ќе се казни со парична казна или со казна затвор до една година.

(2) Ако делото од ставот (1) на овој член го стори службено лице во вршење на службата ќе се казни со затвор од најмалку четири години.

Член 37

(1) Тој што ќе поттикне извршување прикривање, замена, бришење, додавање, уништување или неовластено објавување на податоци поврзани со соработка на лицата со органите на државната безбедност ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.

(2) Ако делото од ставот (1) на овој член го стори службено лице во вршење на службата ќе се казни со затвор од три месеца до три години.

Член 38

За дадена лажна заверена писмена изјава од членот 6 на овој закон, лицето сноси последици согласно со Кривичниот законик на Република Македонија.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 39

(1) Генералниот секретар на Комисијата за верификација на факти го избира Комисијата во рок од 20 дена од денот на нејзиното конституирање.

(2) Генералниот секретар до Комисијата доставува предлог на акти за внатрешна организација и систематизација на работните места во Секретаријатот во рок од 15 дена од денот на неговиот избор.

(3) Секретаријатот ќе се формира во рок од 30 дена од денот на донесувањето на актите за внатрешна организација и систематизација.

Член 40

(1) Членовите на Комисијата ќе бидат избрани најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Актот за содржината и формата на писмената изјава од членот 6 на овој закон Комисијата ќе го донесе најдоцна во рок од 15 дена од денот на нејзиното конституирање.

Член 41

Владата на Република Македонија, најдоцна до денот на изборот на членовите на Комисијата, обезбедува основни материјално-технички и просторни услови за почеток на работа на Комисијата.

Член 42

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува пет години од денот на неговото влегување во сила.

L I G J

PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTIT PLOTËSUES PËR KRYERJEN E FUNKSIONIT PUBLIK

I. DISPOZITA TË PËRGLITHSHME

Neni 1

Me këtë ligj përcaktohet kushti plotësues për personin kandidat për bartës ose bartës të funksionit publik, zgjedhor ose në shërbimin shtetëror dhe publik, ose në veprimtari publike ose autorizim tjetër publik (në tekstin e mëtejme: kandidat për bartës ose bartës të funksionit publik) dhe për punë të tjera me interes publik dhe veprimtari të personave juridikë; rregullohet themelimi dhe kompetenca e Komisionit për verifikimin e fakteve (në tekstin e mëtejme: Komisioni) dhe rregullohet procedura për verifikimin e fakteve, para Komisionit dhe gjyqit për përcaktimin e mosbashkëpunimit me organet e sigurimit shtetëror dhe pasojat juridike nga bashkëpunimi i atillë.

Neni 2

(1) Personi kandidat për bartës ose bartës të funksionit publik (në tekstin e mëtejme: personi i përfshirë me këtë ligj), i cili në periudhën prej miratimit të Deklaratës së Kuvendit Antifashist të Çlirimit Kombëtar të Maqedonisë – KAÇKM-së, për të drejtat themelore të qytetarit të Maqedonisë Demokratike në Mbledhjen e Parë të KAÇKM-së më 2 gusht 1944, deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, nuk është i evidentuar në dosjet e organeve të sigurimit shtetëror të Republikës së Maqedonisë dhe organet civile dhe të armatës të sigurimit shtetëror të RSFJ-së si bashkëpunëtor i fshehtë ose informator i fshehtë gjatë grumbullimit operativ të njoftimeve dhe të dhënave (në

tekstin e mëtejme: informatave) që kanë qenë lëndë e përpunimit, ruajtjes dhe shfrytëzimit nga organet e sigurimit shtetëror, në formë të përmbledhjeve të automatizuara ose me dorë të të dhënave dhe dosjeve, të formuara dhe të mbajtura për persona të caktuar, me të cilat janë shkelur ose kufizuar të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve për shkaqe politike ose ideologjike, e plotëson kushtin plotësues për kandidimin ose kryerjen e funksionit publik.

(2) Kushti plotësues është i plotësuar kur Komisioni për verifikimin e fakteve do ta verifikojë deklaratën me shkrim për mosbashkëpunim me organet e sigurimit shtetëror, personave të përfshirë me këtë ligj për periudhën nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 3

(1) Personi i përfshirë me këtë ligj, i cili në periudhën nga neni 2 paragrafi (1) i këtij ligj, nuk është evidentuar në dosjet e organeve të sigurimit shtetëror, si urdhërdhënës ose shfrytëzues i informatave të bashkëpunëtorit të fshehtë ose të informatorit të fshehtë, me të cilat janë shkelur ose kufizuar të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve për shkaqe politike ose ideologjike, e përmbush kushtin plotësues për kandidat ose bartës të funksionit publik.

(2) Kusht të përmbushur plotësues në pajtim me këtë ligj, paraqet deklarata me shkrim e verifikuar nga Komisioni, e personit të përfshirë me këtë ligj, se nuk e ka pasur cilësinë e urdhërdhënësit, ose të shfrytëzuesit të informatave të bashkëpunëtorit të fshehtë ose të informatorit të fshehtë, për periudhën e përcaktuar në nenin 2 paragrafi (1) i këtij ligj.

Neni 4

(1) Si organe të sigurimit shtetëror me të cilat bashkëpunon Komisioni, konsiderohen: Drejtoria e Sigurimit dhe Kundërzbulimit pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, Sektori i Sigurimit dhe Kundërzbulimit pranë Ministrisë së Mbrojtjes dhe Agjencia e Zbulimit.

(2) Si organe të tjera me të cilat bashkëpunon Komisioni konsiderohet Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë.

(3) Si organe të sigurimit shtetëror me të cilat ka të bëjë bashkëpunimi nga nenet 2 dhe 3 të këtij ligji, konsiderohen: Drejtoria e Sigurimit dhe Kundërzbulimit pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, Sektori i Sigurimit dhe Kundërzbulimit pranë Ministrisë së Mbrojtjes dhe Agjencia e Zbulimit dhe paraardhësit e tyre juridikë në Republikën e Maqedonisë dhe në ish-RSFJ-në, në periudhën nga miratimi i Deklaratës së Kuvendit Antifashist të Çlirimit Kombëtar të Maqedonisë KAÇKM-së për të drejtat themelore të qytetarit të Maqedonisë Demokratike në Mbledhjen e Parë të KAÇKM-së më 2 gusht 1944 deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji.

(4) Me bashkëpunim sipas këtij ligji, konsiderohet bashkëpunimi dhe aktiviteti me vetëdije, i fshehtë, i organizuar dhe në vazhdimësi, i bazuar me dokument me shkrim, me organet e sigurimit shtetëror, në cilësinë e bashkëpunëtorit të fshehtë ose të informatorit të fshehtë (në tekstin e mëtejme: bashkëpunëtori i fshehtë) gjatë grumbullimit operativ të informatave që kanë qenë lëndë e përpunimit, ruajtjes dhe shfrytëzimit nga organet e sigurimit shtetëror, në formë të përmbledhjeve të automatizuara ose me dorë të të dhënave dhe dosjeve, të formuara dhe të mbajtura për persona të caktuar, me të cilat janë shkelur ose kufizuar të drejtat dhe liritë themelore të qytetarit, për shkaqe ideologjike politike, dhe nga i cili është realizuar leverdia materiale ose privilegje gjatë punësimit apo avancimit në punë.

(5) Bashkëpunimi i vetëdijshëm, i fshehtë, i organizuar dhe në vazhdimësi, i bazuar në dokumentin me shkrim, me organet e sigurimit shtetëror sipas këtij ligji, ekziston edhe atëherë kur personi i përcaktuar me këtë ligj, ka vepruar me cilësi zyrtare në procedurën gjyqësore ose në procedurën para organit shtetëror ose organizatës që kryen autorizime publike, me të cilin personi tjetër privohet nga të drejtat e caktuara, ose i kufizohet liritë, ose i imponohen obligime të caktuara që të bëjë diçka, të mos bëjë ose të pësojë, ose i përcaktohet masa tjetër ndëshkuese ose detyruese, nëse e ka ditur se është dashur që ta dijë se procedura udhëhiqet ekskluzivisht për zbatimin e qëndrimeve dhe masave ideologjike politike, në mënyrë të hapur ose të fshehtë tregohen si rregulla ose masa juridike.

(6) Si urdhërdhënës, në kuptim të këtij ligji, konsiderohet personi zyrtar i cili duke ushtruar funksionin e tij me dokument të shkruar ka urdhëruar ose ka lejuar veprim me të cilin janë shkelur ose kufizuar të drejtat themelore dhe liritë e qytetarit për shkaqe ideologjike politike.

(7) Si shfrytëzues i informatave të bashkëpunëtorit të fshehtë konsiderohet personi për të cilin ekziston dokument i shkruar se është shërbyer me informata të bashkëpunëtorit të fshehtë me qëllim të realizimit të dobisë materiale personale ose privilegje gjatë punësimit ose avancimit në punë.

Neni 5

Persona të përfshirë me këtë ligj, janë:

- 1) kryetari i Republikës së Maqedonisë;
- 2) deputeti, kryetari dhe nënkryetari në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë;
- 3) kryetari dhe anëtari i Qeverisë i Republikës së Maqedonisë;
- 4) kryetari i komunës dhe i Qytetit të Shkupit;
- 5) kryesuesi dhe anëtarët këshillit të komunës dhe të Qytetit të Shkupit;
- 6) personat të cilët i zgjedh dhe i emëron Kuvendi i Republikës së Maqedonisë;
- 7) gjykatësi në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, gjykatësi në Gjykatën Supreme të Republikës së Maqedonisë, gjykatat e apelit, Gjykata administrative dhe gjykatat themelore, anëtari i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, prokurori publik i Republikës së Maqedonisë, prokurorët publikë dhe anëtari i Këshillit të prokurorëve publikë;
- 8) avokati i popullit, zëvendësit e tij dhe nëpunësit udhëheqës shtetërorë në këtë institucion;
- 9) funksionarët që udhëheqin me organe të pavarura (drejtori, agjenci dhe komisione), organet në përbërje të ministrive (drejtori, byro, shërbimi, arkivi, inspektorati dhe kapitaneria), funksionarët që udhëheqin me organizata juridike (institute dhe ente) dhe nëpunësit e tjerë shtetërorë udhëheqës, të cilët i emëron dhe cakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë;
- 10) avokati publik, zëvendësit e tij dhe nëpunësit udhëheqës shtetërorë në këtë institucion;
- 11) guvernatori, viceguvernatori, anëtarët e Këshillit të Bankës Popullore dhe persona udhëheqës të punësuar në Bankën Popullore;
- 12) sekretari i përgjithshëm, zëvedëssekretari i përgjithshëm dhe nëpunësit udhëheqës shtetërorë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë;
- 13) sekretari i përgjithshëm dhe nëpunësit udhëheqës shtetërorë në shërbimet e kryetarit të Republikës së Maqedonisë;
- 14) sekretarët e përgjithshëm dhe sekretarët shtetërorë që emërohen në institucionet dhe organet e tjera;
- 15) sekretari i komunës dhe sekretari i Qytetit të Shkupit;

16) personat ushtarakë dhe civilë, eprorët dhe personat udhëheqës në Armatën e Republikës së Maqedonisë, punëtorët udhëheqës (personat zyrtarë) në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në institucionet ndëshkuese përmirësore dhe edukative përmirësuese, në policitë tjera (mjekësore, pyjore dhe financiare), personat me detyra dhe autorizime të veçanta të punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Agjencinë e Zbulimit, revizorët e autorizuar shtetërorë dhe personat që kryejnë punë dhe detyra punuese të revizionit shtetëror në Entin shtetëror për revizion; si dhe personat në Agjencinë e Aviacionit civil dhe në shoqërinë aksionare, dhënësi i shërbimeve në komunikacionin ajror, që kryejnë punë dhe detyra të personelit të aviacionit dhe profesional, me rëndësi për sigurinë në lundrimin ajror;

17) anëtarë i Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve;

18) personi përgjegjës te personi juridik i vendit dhe personi fizik i cili themelon institucion të arsimit sipëror; personi i zgjedhur me titullin shkencor mësimor, shkencor, mësimor, të bashkëpunëtorit dhe titullin profesional në institucionin e arsimit sipëror shtetëror dhe privat;

19) drejtorët dhe anëtarët e këshillit drejtues dhe këshillave mbikëqyrëse të ndërmarrjes publike, themelues i së cilës është Republika e Maqedonisë ose vetadministrimi lokal;

20) drejtorët dhe anëtarët e këshillit drejtues të institucionit publik, themelues i të cilit është Republika e Maqedonisë ose vetadministrimi lokal;

21) anëtarët e këshillave drejtuese dhe drejtorët e fondeve shtetërore;

22) anëtarët e këshillit, këshillit drejtues, drejtori ekzekutiv dhe të punësuarit në servisën radiodifuziv publik;

23) nëpunësit udhëheqës shtetërorë, në pajtim me Ligjin për nëpunësit shtetërorë;

24) funksionari dhe personi udhëheqës në organet dhe organizatat, që nuk janë përfshirë me Ligjin për nëpunësit shtetërorë;

25) noteri, përmbaruesi, avokati dhe ndërmjetësuesi;

26) anëtarët e organeve të odave, të cilat financohen në bazë të ligjit;

27) shefi i misionit diplomatik në shtetin e huaj dhe organizatën ndërkombëtare, përkatësisht konsulli;

28) bartësit e funksioneve në organizatat dhe institucionet ndërkombëtare të kandiduar nga Republika e Maqedonisë, dhe

29) kryerësit e funksioneve dhe autorizimeve në veprimtari të tjera me karakter publik.

II. OBLIGIMI PËR PARAQITJEN E DEKLARATËS ME SHKRIM

Neni 6

(1) Personi nga neni 5 i këtij ligji, është i obliguar që në momentin e dhënies së pajtimit të parevokueshëm me shkrim (deklaratës) për kandidimin e paraparë në Kodin zgjedhor, ose para marrjes së funksionit publik, t'ia paraqesë deklaratën me shkrim të vërtetuar te noteri Komisionit, me të cilën deklaron se nuk ka bashkëpunuar me organet e sigurimit shtetëror në periudhën nga neni 2 i këtij ligji.

(2) Personi nga neni 5 i këtij ligji bartës i funksionit publik, është i obliguar t'ia paraqesë deklaratën me shkrim të vërtetuar te noteri Komisionit, me të cilën deklaron se nuk ka bashkëpunuar me organet e sigurimit shtetëror në periudhën e përcaktuar në nenin 2 të këtij ligji.

(3) Komisioni në afatin prej 30 ditësh nga dita e konstituimit të tij e shpall njoftimin për datën prej kur fillon të rrjedhë afati për paraqitjen e deklaratës së

vërtetuar me shkrim nga paragrafi (2) i këtij neni, në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe në së paku dy gazeta ditore, nga të cilat së paku nga një gazetë që botohen në gjuhën maqedonase, dhe gazetat që botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve, që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga maqedonishtja.

(4) Teksti i deklaratës, është si vijon: "Unë (emri dhe mbiemri) deklaroj me përgjegjësi se nuk kam bashkëpunuar me organet e sigurimit shtetëror në periudhën e përfshirë me këtë ligj, si bashkëpunëtor i fshehtë ose informator i fshehtë gjatë grumbullimit operativ të informatave që kanë qenë lëndë e përpunimit, ruajtjes dhe shfrytëzimit nga organet e sigurimit shtetëror, në formë të përmbledhjeve të automatizuara ose me dorë të të dhënave dhe dosjeve, të formuara dhe të mbajtura për persona të caktuar, as nuk kam dhënë urdhra, as nuk kam qenë shfrytëzues i informatave të bashkëpunëtorit të fshehtë ose informatorit të fshehtë, me të cilat janë shkelur ose kufizuar të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve për shkaqe politike ose ideologjike, as që për këtë kam realizuar leverdi materiale ose privilegje gjatë punësimit apo avancimit në punë".

Neni 7

Personat kandidatë për bartës ose bartës të funksioneve publike, që paraqesin deklaratë në pajtim me dispozitat e këtij ligji në aspektin e procedurës për verifikimin e fakteve para Komisionit, janë të liruar nga obligimi për ruajtjen e fshehtësisë shtetërore, zyrtare, ushtarake ose afariste, si dhe të informatës tepër të besueshme, të besueshme dhe të brendshme, për të cilën janë njoftuar gjatë bashkëpunimit ose me rastin e bashkëpunimit me organet e sigurimit shtetëror.

Neni 8

Komisioni me detyrë zyrtare menjëherë dhe pa diskutim, me aktvendim e konfirmon mosparaqitjen e deklaratës me shkrim të personit kandidat për bartës të funksionit publik ose bartës të funksionit publik dhe e shpall në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 9

(1) Obligimi për paraqitjen e deklaratës në Komision për secilën kandidaturë fillon njëkohësisht me nënshkrimin e pëlqimit të parevokueshëm me shkrim (deklaratës) të kandidatit në pajtim me dispozitat e Kodit zgjedhor.

(2) Obligimi për paraqitjen e deklaratës në Komision për secilën kandidaturë tjetër fillon me fillimin e procedurës për kandidim ose konkurrim, të përcaktuar në pajtim me ligjin e veçantë.

(3) Personi nga neni 5 i këtij ligji kandidat për bartës të funksionit publik, i cili nuk do t'ia paraqesë deklaratën Komisionit, nuk i plotëson kushtet e kandidimit për bartës të funksionit publik.

(4) Komisioni menjëherë, e më së voni në afat prej 24 orësh, aktvendimin me të cilin konfirmohet mosparaqitja e deklaratës me shkrim nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, ia dërgon organit ose trupit kompetent për kandidim ose konkurrim.

(5) Organet zgjedhore pas pranimit të aktvendimit nga Komisioni për mosplotësimin e kushtit plotësues, për shkak të mosparaqitjes së deklaratës nga personi i kandiduar për bartës të funksionit publik, në listën e paraqitur të kandidatit ose kandidatëve, veprojnë si ndaj parregullsisë e cila duhet të mënjanohet, në procedurën e kandidimit të paraparë me Kodin zgjedhor.

(6) Organi tjetër ose trupi kompetent për kandidim, ose funksionari i cili udhëheq me organin, pas pranimit të aktvendimit nga Komisioni për mosplotësimin e kushtit

plotësues, për shkak të mosparaqitjes së deklaratës së personit të kandiduar për bartës të funksionit publik, vepron si ndaj kushtit plotësues të papërmbushur, në procedurën e kandidimit ose të konkurrimit.

Neni 10

(1) Personi nga neni 5 i këtij ligji bartës i funksionit publik, i cili nuk do t'ia paraqesë deklaratën Komisionit sipas nenit 6 të këtij ligji, konsiderohet se nuk i plotëson kushtet për kryerjen e funksionit publik.

(2) Aktvendimin për mosplotësimin e kushteve për kryerjen e funksionit publik për shkak të mosparaqitjes së deklaratës, Komisioni është i obliguar që menjëherë e më së voni në afat prej tri ditësh, t'ia dërgojë organit ose trupit kompetent për ngritjen e procedurës për shkarkim.

(3) Mosplotësimin e kushtit për kryerjen e funksionit publik për shkak të mosparaqitjes së deklaratës, të kryetarit të Republikës dhe të deputetit në Kuvend, Komisioni e konfirmon me aktvendim të cilin është i obliguar që menjëherë e më së voni në afat prej tri ditësh, t'ia dërgojë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

(4) Mosplotësimin e kushtit për kryerjen e funksionit publik për shkak të mosparaqitjes së deklaratës të kryetarit dhe anëtarit të Qeverisë, Komisioni e konfirmon me aktvendim të cilin është i obliguar që menjëherë e më së voni në afat prej tri ditësh, t'ia dërgojë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Neni 11

Personi kandidat për bartjen e funksionit publik, i cili njëherë e ka paraqitur deklaratën në pajtim me nenin 4 të këtij ligji, nuk është i obliguar që të paraqesë deklaratë të re, në rast të kandidimit ose marrjes së funksionit publik të përsëritur.

Neni 12

(1) Procedurën për konfirmimin e vërtetësisë së deklaratës së personit bartës të funksionit publik, Komisioni është i obliguar ta ngrijë në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të deklaratës.

(2) Procedurën për konfirmimin e vërtetësisë së deklaratës së personit kandidat për bartës të funksionit publik, Komisioni është i obliguar ta shqyrtojë në afat prej 24 orësh nga pranimi i deklaratës.

(3) Procedurën për përcaktimin e vërtetësisë së deklaratës së anëtarit të Komisionit për verifikimin e fakteve, Komisioni është i detyruar ta ngritë në mbledhjen e tij konstituive.

Neni 13

Komisioni menjëherë pas përfundimit të procedurës së verifikimit të fakteve, para Komisionit, përkatësisht nëse është ngritur procedurë para gjykatës kompetente pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit gjyqësor e shpall emrin, emrin e babait dhe mbiemrin e personit që ka bashkëpunuar me organet e sigurimit shtetëror në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

III. KOMISIONI PËR VERIFIKIMIN E FAKTEVE

Neni 14

(1) Komisioni për verifikimin e fakteve themelohet me këtë ligj.

(2) Komisioni është organ i mëvetësishëm dhe i pavarur, që e udhëheq procedurën për konfirmimin e fakteve nga deklaratata e paraqitur nga personat e përfshirë në pajtim me nenin 5 të këtij ligji.

(3) Komisioni e ka cilësinë e personit juridik, me seli në Shkup.

(4) Mjetet për punën e Komisionit sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

Neni 15

(1) Komisioni përbëhet nga kryetari, zëvendëskryetari dhe nëntë anëtarë të cilët i zgjedh dhe shkarkon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me shumicë dy të tretat e votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve, nga radhët e personaliteteve me integritet të lartë personal dhe profesional, në kohëzgjatje për pesë vjet.

(2) Në qoftë se anëtarët e Komisionit nuk zgjidhen, procedura për zgjedhje përsëritet.

(3) Në procedurën e përsëritur për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë zgjedhjen e bën me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve.

(4) Në procedurën e përsëritur grupi parlamentar i partisë politike në opozitë që ka më shumë deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë propozon kandidat për kryetar të Komisionit për verifikimin e fakteve në afat prej dy ditësh pune pas përfundimit të shpalljes së përsëritur për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit.

(5) Nëse grupi parlamentar i partisë politike në opozitë që ka më shumë deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në afatin nga paragrafi (4) i këtij neni nuk propozon kandidat, atëherë kandidat për kryetar të Komisionit për verifikimin e fakteve propozon Komisioni për çështjet e zgjedhjeve dhe emërimeve.

(6) Anëtarët e Komisionit shkarkohen me shumicën me të cilën janë zgjedhur.

Neni 16

(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e boton shpalljen për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe së paku në dy gazeta, prej të cilave në njërin nga gazetatat që botohen në gjuhën maqedonase dhe gazetatat që botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve, që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

(2) Shpallja nga paragrafi 1 i këtij neni zgjat 15 ditë nga dita e botimit të saj në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

(3) Gjatë zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit, zbatohet parimi i përfaqësimit përkatës dhe të drejtë.

(4) Kandidatët për anëtarë të Komisionit i paraqesin deklaratë me shkrim Komisionit për çështjet e zgjedhjeve dhe emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, me të cilën me vetëdije dhe përgjegjësi vërtetojnë se nuk kanë bashkëpunuar me organet e sigurimit shtetëror.

(5) Komisioni për çështjet e zgjedhjeve dhe emërimeve i Kuvendi të Republikës së Maqedonisë, e përgatit propozim-listën nga aq kandidatë sa zgjidhen, dhe ia dërgon Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Neni 17

(1) Komisioni punon në mbledhje në të cilat marrin pjesë më tepër se dy të tretat e anëtarëve të Komisionit.

(2) Komisioni vendimet i miraton me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Komisionit.

(3) Mbledhjen e Komisionit e thirr kryetari me iniciativën e vet, ose me propozimin me shkrim të së paku tre anëtarëve të Komisionit.

(4) Orari i brendshëm i punës së Komisionit, mënyra e ndarjes së lëndëve dhe puna e mbledhjeve të Komisionit, rregullohen me Rregulloren e Komisionit të cilën e miraton Komisioni.

(5) Anëtarët e Komisionit me të dhënat e klasifikuara vepron në përputhje me ligjin.

Neni 18

(1) Cilësia e anëtarit të Komisionit pushon para skadimit të kohës për të cilën është zgjedhur:

- me miratimin e dorëheqjes me shkrim nga ana e Kuvendit,

- nëse Kuvendi konstaton abuzim gjatë ushtrimit të funksionit anëtar i Komisionit,

- Nëse Komisioni konstaton që anëtari i Komisionit ka qenë bashkëpunëtor i organeve nga neni 2 i këtij ligji,

- me humbjen në mënyrë të përhershme të aftësisë punuese, për kryerjen e punëve të anëtarit të Komisionit,

- nëse shkarkohet për shkak të mungesës së paarsyeshme në tri mbledhje të njëpasnjëshme,

- nëse është i dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për vepër penale me dënim të pakusht me burgim në kohëzgjatje prej së paku gjashtë muajsh,

- nëse i është kumtuar dënimi për ndalimin e kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës, dhe

- me vdekjen e anëtarit të Komisionit.

(2) Cilësia e anëtarit të Komisionit nuk pushon me plotësimin e kushteve për pensionin e pleqërisë.

(3) Në vendin e anëtarit të Komisionit, cilësia e të cilit ka pushuar para skadimit të kohës për të cilën është zgjedhur, zgjidhet anëtari i ri mandati i të cilit zgjat deri në skadimin e kohës së anëtarit të Komisionit, në vendin e të cilit zgjidhet.

(4) Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë është i obliguar që ta paraqesë në rendin e ditës së mbledhjes zgjedhjen e anëtarit të ri të Komisionit, në afatin prej 30 ditësh nga dita e përfundimit të shpalljes për emërimin e anëtari të Komisionit.

Neni 19

(1) Anëtar i Komisionit nuk mund të bëhet personi i cili është anëtar i organit të partisë politike, as personi i cili është i dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për vepër penale me dënim të pakusht me burgim, në kohëzgjatje prej së paku gjashtë muajsh, ose i është kumtuar dënimi për ndalimin e kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

(2) Anëtar i Komisionit nuk mund të bëhet personi i cili në periudhën e përcaktuar në nenin 2 paragrafi (1) i këtij ligji, ka qenë kryetar i shtetit, kryetar dhe nënkryetar i Kuvendit, kryetar dhe anëtar i Qeverisë i punësuar në organet e sigurimit shtetëror, ose persona të zgjedhur që më parë kanë punuar apo punojnë në institucione të cilat në pajtim me këtë ligj janë të detyruara të bashkëpunojnë me Komisionin.

Neni 20

Procedurën për shkarkimin e anëtarit të Komisionit, i cili pa arsye mungon në tri mbledhje të njëpasnjëshme, mund ta ngrejë kryetari i Komisionit, ose së paku tre anëtarë të tij.

Neni 21

Komisioni i ka kompetencat si vijojnë:

- e konfirmon vërtetësinë e deklaratës së paraqitur,

- ngre procedurë me detyrë zyrtare me vetiniciativë ose iniciativë të personave të tretë,

- e konfirmon mosparaqitjen e deklaratës me shkrim,

- i informon organet kompetente për veprimin e mëtejshëm,

- e miraton Rregulloren e punës,

- e përgatit raportin gjashtëmujor për punën e vet, dhe

- kryen edhe punë të tjera të cilat mundësojnë konfirmimin e fakteve, të përcaktuara me këtë ligj.

Neni 22

(1) Drejtoria e Sigurimit dhe Kundërzbulimit pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, Sektori i Sigurimit dhe Kundërzbulimit pranë Ministrisë së Mbrojtjes, Agjencia e Zbulimit dhe Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë, janë të obliguar që Komisionit t'ia paraqesin për inspektim të drejtpërdrejtë dhe dispozicionin, të gjitha të dhënat relevante, shkresat dhe dokumentet e tjera (në tekstin e mëtejshëm: të dhënat), në pajtim me kushtet e përcaktuara me ligj të veçantë.

(2) Organet kompetente nga paragrafi (1) i këtij neni, procedojnë për kërkesat e Komisionit, në afat prej tri ditësh pune, ndërsa kur kërkesat kanë të bëjnë me kandidatët bartës të funksioneve publike në afat prej 24 orësh.

(3) Të dhëna, iniciativa dhe parashtrësia Komisionit mund t'ia dërgojnë edhe personat e tretë.

(4) Për shqyrtimin e çështjeve të veçanta, Komisioni mund të kërkojë mendimin nga ekspertët profesionalë të vendit dhe të huaj dhe personat e tjerë, dhe t'i ftojë që të marrin pjesë në mbledhjen e Komisionit.

Neni 23

Për kryerjen e punëve profesionale, administrative dhe teknike të Komisionit, formohet Sekretariati si shërbim profesional i Komisionit, me të cilin udhëheq sekretari përgjithshëm i Komisionit për verifikimin e fakteve, i emëruar nga Komisioni në kohëzgjatje prej pesë vitesh.

IV. PROCEDURA PËR VERIFIKIMIN E FAKTEVE

Neni 24

Komisioni në procedurën për verifikimin e fakteve, është i obliguar që ta respektojë dinjitetin e personalitetit të personit, për të cilin mbahet procedura.

Neni 25

(1) Komisioni me konkluzion, me të cilin udhëhiqet me procedurën, e njofton paraqitësin se deklarata nuk është në pajtim me të dhënat me të cilat disponon Komisioni.

(2) Komisioni me konkluzion nga paragrafi (1) i këtij neni, e thirr paraqitësin e deklaratës i cili e kundërshton konkluzionin, që të prononcohet, në afat prej pesë ditësh nga pranimi, me gojë ose me shkrim.

Neni 26

(1) Mbledhja e Komisionit është e mbyllur për opinionin kur prononcohet personi pas deklaratës së paraqitur.

(2) Nëse personi nga paragrafi (1) i këtij neni e kërkon këtë me shkrim, mbledhja e Komisionit është publike, në pjesën në të cilën nuk përdoren informata të klasifikuara.

(3) Komisioni pas kundërshtimit të paraqitësit të deklaratës, në afat prej tri ditësh, miraton aktvendim me të cilin vërteton se kundërshtimi i paraqitësit të deklaratës nuk është në pajtim me të dhënat me të cilat disponon Komisioni, për shkak se nuk plotësohet kushti për kryerjen e funksionit publik, të cilin menjëherë ia dërgon paraqitësit të deklaratës.

Neni 27

(1) Personi nga neni 5 i këtij ligji, i cili edhe më tej i konteston të dhënat e dërguara nga organi kompetent Komisionit dhe aktvendimin e tij sipas të cilit deklarata e tij është e pavërtetë, dërgohet në afat prej tetë ditësh nga dita e dërgimit të aktvendimit gjyqit kompetent që të ngrejë procedurë të bazuar në parimet e prioritetit dhe urgjencës.

(2) Nëse nuk ngrihet procedura në afatin nga paragrafi (1) i këtij neni, konsiderohet se personi pajtohet me të dhënat të cilat i verifikon Komisioni, pastaj Komisioni e miraton aktvendimin përfundimtar.

(3) Pas aktvendimit përfundimtar të Komisionit paraqitësi i deklaratës ka të drejtë ankese.

Neni 28

(1) Gjyqi kompetent në afat prej pesë ditësh ngre procedurë e cila është urgjente, në të cilën vendos për kërkesën për konfirmimin e vërtetësisë së deklaratës me shkrim të dhënë para Komisionit.

(2) Derisa zgjat procedura në gjyq, Komisioni nuk ndërmerr veprime lidhur me deklaratën.

(3) Për ngritjen e procedurës para gjyqit kompetent, paraqitësi i deklaratës e njofton Komisionin.

Neni 29

Komisioni pa diskutim e konstaton mosproncimin e personit të thirrur lidhur me të dhënat me të cilat disponojnë organet kompetente shtetërore, sipas të cilave deklarata e tij nuk është e vërtetë dhe për këtë e informon organin kompetent shtetëror për procedimin e mëtejshëm.

V. KUSHTI PLOTËSUES PËR PUNËT ME INTERES PUBLIK DHE VEPRIMTARITË E TJERA TË PERSONAVE JURIDIKË

Neni 30

(1) Obligimin për paraqitjen e deklaratës me shkrim Komisionit, sipas këtij ligji e kanë edhe themeluesit dhe të punësuarit në shoqërinë tregtare radiodifuzive dhe institucionin radiodifuziv jofitimprurës, të cilët kanë leje për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive dhe themeluesit dhe të punësuarit në shoqëri nga sfera e shtypit, avokati, shoqëria e avokatëve dhe ndërmjetësi, në afatin e përcaktuar në nenin 6 paragrafi (3) i këtij ligji.

(2) Obligimi për paraqitjen e deklaratës me shkrim Komisionit, gjatë themelimit dhe punësimit në shoqërinë tregtare radiodifuzive dhe institucionin radiodifuziv jofitimprurës, të cilët kanë leje për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive, dhe gjatë themelimit dhe punësimit në shoqëri nga sfera e shtypit, fillon me fillimin e procedurës për regjistrim dhe konkurrim.

(3) Obligimi për paraqitjen e deklaratës me shkrim Komisionit, avokatit dhe ndërmjetësit, fillon me paraqitjen e kërkesës për regjistrim në Listën emërore të avokatëve në Odën e Avokatëve të Republikës së Maqedonisë dhe Odën e Ndërmjetësve.

Neni 31

(1) Akademia e Shkencës dhe e Arteve e Maqedonisë mund të parashohë kusht plotësues, në kuptim të këtij ligji, për anëtarët e vet dhe për zgjedhjen dhe avancimin e tyre.

(2) Institucionet e larta arsimore mund të parashohin kusht plotësues, në kuptim të këtij ligji, për personin përgjegjës në personin juridik dhe fizik të vendit i cili themelon institucion të lartë arsimor, personin e zgjedhur në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor, bashkëpunëtor dhe në titull profesional në institucionin shtetëror dhe të lartë arsimor.

Neni 32

Themeluesi i shoqërisë radiodifuzive dhe shoqërisë nga sfera e medimeve të shtypura mund ta parashohë kushtin plotësues sipas këtij ligji për kandidatët për punësim, të punësuarit në shoqëri dhe personat e tjerë të angazhuar, në aktet e brendshme për sistematizimin e vendeve të punës ose kodekset përkatëse etike të gazetarëve.

Neni 33

(1) Oda e Avokatëve të Republikës së Maqedonisë mund ta parashohë kushtin plotësues në kushtet e nevojshme për avokat, ndërsa sipas këtij ligji për kandidatët për anëtarë dhe për anëtarët e Odës së Avokatëve të Republikës së Maqedonisë, për avokatët kandidatë për regjistrim në Listën emërore të avokatëve dhe avokatëve me licencë për punë, në aktet e tyre të brendshme, deklaratën solemne dhe Kodeksin e etikës së avokatit.

(2) Oda e ndërmjetësve mund ta parashohë kushtin plotësues në kushtet e nevojshme për ndërmjetës, ndërsa sipas këtij ligji, për kandidatët për anëtarë dhe për anëtarët e organeve të Odës së Ndërmjetësve, për kandidatët për regjistrim në Listën e ndërmjetësve dhe ndërmjetësve me certifikatë, në aktet e tyre të brendshme dhe Kodeksin e etikës së ndërmjetësve.

Neni 34

(1) Partitë politike mund ta parashohin kushtin plotësues, sipas këtij ligji, për kandidatët për bartës ose bartësit e funksioneve partiake, anëtarët e organeve dhe për të punësuarit në shërbimet profesionale, në aktet e tyre themeluese dhe programore.

(2) Shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet mund ta parashohin kushtin plotësues, sipas këtij ligji, për kandidatët për bartës ose bartësit e funksioneve udhëheqëse, anëtarët e organeve dhe për të punësuarit në shërbimet profesionale, në aktet e tyre themeluese dhe programore dhe kodekset e etikës.

(3) Bashkësitë fetare dhe grupet religjioze mund ta parashohin kushtin plotësues, sipas këtij ligji, për kandidatët për bartës ose bartësit e funksioneve udhëheqëse dhe anëtarët e organeve, në aktet e tyre themeluese dhe aktet e tjera të brendshme dhe kanunet.

Neni 35

(1) Për veprimet nga nenet 32, 33 dhe 34 të këtij ligji, personat udhëheqës dhe organet kompetente të subjekteve e njoftojnë Komisionin.

(2) Komisioni njoftimin nga paragrafi (1) i këtij neni e shpall në ueb faqen e vet.

(3) Komisioni procedon për kërkesat e personave udhëheqës dhe organeve kompetente të subjekteve nga nenet 32, 33 dhe 34 të këtij ligji lidhur me verifikimin e fakteve për personat anëtarë, anëtarë të organeve ose të punësuar te ata, në pajtim me kompetencën e përcaktuar me këtë ligj.

V. DISPOZITAT NDËSHKUESE

Neni 36

(1) Ai që do ta bëjë fshehjen, ndryshimin, fshirjen, shtimin, zhdukjen ose shpalljen e paautorizuar të të dhënave lidhur me bashkëpunimin e personave me organet e sigurimit shtetëror, do të dënohet me dënim me parajsë me dënim me burg deri në një vit.

(2) Nëse veprën nga paragrafi (1) i këtij neni e bën personi zyrtar në kryerjen e detyrës, do të dënohet me burgim prej së paku katër vjet.

Neni 37

(1) Ai që do ta nxisë kryerjen e fshehjes, ndryshimit, fshirjes, shtimit, zhdukjes, ose shpalljes së paautorizuar të të dhënave lidhur me bashkëpunimin e personave me organet e sigurimit shtetëror, do të dënohet me dënim me para ose me burgim deri në një vit.

(2) Nëse veprën nga paragrafi (1) i këtij neni, e kryen personi zyrtar në kryerjen e detyrës, do të dënohet me burgim prej tre muaj deri në tri vjet.

Neni 38

Për dhënien e deklaratës së rrejtshme të vërtetuar me shkrim nga neni 6 i këtij ligji, personi bart pasoja, sipas Kodit penal të Republikës së Maqedonisë.

VI. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 39

(1) Sekretarin e përgjithshëm të Komisionit për verifikimin e fakteve e zgjedh Komisioni në afat prej 20 ditësh nga dita e konstituimit të tij.

(2) Sekretari i përgjithshëm Komisionit ia dorëzon propozimaktet për organizimin dhe sistematizimin e brendshëm të vendeve të punës në Sekretariat në afat prej 15 ditësh nga dita e zgjedhjes së tij.

(3) Sekretariati do të formohet në afatin prej 30 ditësh nga dita e miratimit të akteve për organizimin dhe sistematizimin e brendshëm.

Neni 40

(1) Anëtarët e Komisionit do të zgjidhen më së voni në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Aktin për përmbajtjen dhe formën e deklaratës me shkrim nga neni 6 i këtij ligji, Komisioni do ta miratojë më së voni në afatin prej 15 ditësh nga dita e konstituimit të tij.

Neni 41

Qeveria e Republikës së Maqedonisë, më së voni deri në ditën e zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit, i siguron kushtet themelore materiale teknike dhe hapësinore për fillimin e punës së Komisionit.

Neni 42

Ky Ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të zbatohet pesë vjet prej ditës së hyrjes së tij në fuqi.

179.

Vрз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јануари 2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЕУФОР, АЛТЕА

1. Во Одлуката за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, Алтеа („Службен весник на Република Македонија“ број 1/2008), во алинејата 3 сврзникот „и“ се брише и се додава нова алинеја 4, која гласи:

„ – еден подофицер за превентивна медицина во Командата на ЕУФОР во Сараево,“.

Алинејата 4 станува алинеја 5.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-483/1
29 јануари 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

180.

Vрз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јануари 2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕДИЦИНСКИ ТИМ ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН

1. За учество во состав на Меѓународните сили за безбедносна поддршка на Авганистан – ИСАФ, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија – еден медицински тим во состав од четворица припадници на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија (едно цивилно лице и тројца подофицери), во состав на здружениот медицински тим од земјите потписнички на Јадранската повелба за ИСАФ мисијата во Авганистан – Чешка болница, за период од шест месеци, сметано од февруари 2008 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и итна медицинска помош на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедува Република Чешка, а делумно ги обезбедува Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-484/1
29 јануари 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**181.**

Врз основа на член 10 став 3 и 4 од Законот за вршење на занаетчиска дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 62/04 и 55/07), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ КОИ МОЖАТ ДА ГИ ВРШАТ ЗАНАЕТЧИИТЕ****Член 1**

Во Правилникот за определување на дејностите кои можат да ги вршат занаетчиите („Службен весник на Република Македонија” бр. 87/04), во „Листата бр. 1-Дејности кои можат да ги вршат занаетчиите”, во делот “2 - Електромашинство” по точка 51 се додава нова точка 51-а која гласи:

“51-а ГЛ / 36.61 Производство на имитација на накит”.

По точка 59 се додаваат две нови точки 59-а и 59-б кои гласат:

“59-а И / 74.20/2 Проектирање” и

“59-б ЛЬ / 92.31.1 Создавање и интерпретација на уметнички дела”.

Во делот “6 - Здравје и нега на тело”, по точка 127 се додава нова точка 127-а која гласи:

“127-а ГЕ / 24.51 Производство на сапуни и детергенти, препарати за чистење и полирање”.

Во делот “11 - Лични услуги”, по точка 167 се додаваат две нови точки 167-а и 167-б кои гласат:

“167-а А / 01.42 Услуги во одгледувањето животни освен ветеринарни услуги (нега и згрижување на животни)” и

“167-б А / 02.01 Одгледување, користење и заштита на шуми (сечење на дрва, столбови, колци, гредици, огревно дрво, шумски трупци, собирање на шумски плодови и сл.)”.

Во „Листата бр. 4- Занаетчиски дејности за кои не е потребно соодветно образование”, по точката 1 се додава нова точка 1-а која гласи:

“1-а А / 01.42 Услуги во одгледувањето животни освен ветеринарни услуги (нега и згрижување на животни)”.

По точка 2 се додава нова точка 2-а која гласи:

“2-а А / 02.02 Услуги во одгледувањето и користењето на шумите (транспорт на трупци внатре во шумите)”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-495/1

15 јануари 2008 година
СкопјеМинистер,
Вера Рафајловска, с.р.**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****182.**

Врз основа на членот 18 став 3 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 69/2004), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА КОМИЊЕТО И ВИНСКИОТ
ТАЛОГ ЗА ДЕСТИЛАЦИЈА ИЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ОЦЕТ****Член 1**

Со овој правилник се уредува постапката за доставување на комињето и винскиот талог од производството на вино за дестилација или производство на оцет.

Член 2

Производител на вино, во смисла на овој правилник, е правно или физичко лице кое преработува грозје или шира во вино или за чија сметка грозјето или ширата се преработуваат во вино.

Дестилатор, во смисла на овој правилник, е правно или физичко лице или група на лица која:

- Дестилира вино, вино зајакнато за дестилација или споредни производи при производство на вино, вклучително и комиње и талог, и

- Има одобрение од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за дестилација.

Член 3

Производителите на вино во доставуваат комињето и винскиот талог до дестилаторите најдоцна до 15 јули во текот на винската година.

Производителите на вино кои произведуваат помалку од 25 хектолитри вино годишно на својот имот не треба да доставуваат комиње и вински талог за дестилација или производство на оцет.

При доставувањето на комињето и винскиот талог до дестилаторите, производителите на вино доставуваат и потврда за доставување на комињето и винскиот талог за дестилација или производство на оцет на образец даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Потврдата за доставување на комињето и винскиот талог за дестилација или производство на оцет се потпишува од страна на производителот на вино и дестилаторот.

Производителите на вино водат евиденција за количините на комиње и вински талог доставен за дестилација или производство на оцет за секоја година во влезните и излезни регистри согласно член 13 од Законот за виното.

Член 4

Количината на алкохол на комињето и винскиот талог треба да биде најмалку 10% во однос на количината на алкохол на виното од кое се добиени споредните производи, доколку виното е добиено од грозје.

Во технички оправдани случаи, количината на алкохол на комињето и винскиот талог треба да биде најмалку 5% доколку виното е добиено преку винификација на шира, делумно ферментирана шира или млади вина во ферментација.

Доколку минималната количина на алкохол на комињето и винскиот талог не е постигната, производителите на вино доставуваат и вино од своето сопствено производство заради остварување на количината на алкохол од став 1 на овој член.

Член 5

Одредбите од овој правилник ќе престанат да важат по приемот на Република Македонија во Европската унија.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-16694/ 2
27 декември 2007 година
СкопјеМинистер,
Ацо Спасеноски, с.р.

Образец број 1

Потврда за доставување на комињето и винскиот талог за дестилација или производство на оцет

Винска година: 20__ / 20__

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Датум (ден, месец, година)

_____ Место

Доставувач

_____ Назив на фирма _____	_____ Име и презиме _____																																								
_____ Седиште _____	_____ Адреса _____																																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																					<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				
Даночен број	ЕМБГ																																								
_____ Вкупен инсталиран капацитет (во hl)																																									
_____ Годишно производство на вино (во hl)																																									

Дестилатор

_____ Назив на фирма _____																				
_____ Седиште _____																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				
Даночен број																				
_____ Вкупен инсталиран капацитет (во hl)																				

Се доставува:

 комиње вински талог

Количина (во кг): _____

Заради:

 дестилација производство на оцет

Потпис на одговорното лице
на доставувачот

Потпис на одговорното лице
на дестилаторот

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
183.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Битола 3 – Општина Битола.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Битола 3, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1174/1
25 јануари 2008 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****184.**

Врз основа на член 68 став 2, а во врска со член 13 став 2 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05, 129/06), гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА КАМАТНАТА СТАПКА КОЈА НАРОДНА
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈА
ПЛАЌА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА**

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за каматната стапка која Народна банка на Република Македонија ја плаќа на задолжителната резерва („Службен весник на РМ“ бр. 53/02, 64/02, 11/03, 72/03 и 51/04).

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 11.02.2008 година.

Бр. 616
25 јануари 2008 година
Скопје

Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
185.**

Врз основа на член 8 став (4) од Правилникот за надоместоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2006 и 76/2007), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финасирано пензиско осигурување, на седницата, одржана на 25 јануари 2008 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОЧЕТОК
НА ПРИМЕНАТА НА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ
НА НАДОМЕСТОКОТ ОД ПРИДОНЕСИТЕ
КОЈ ГО НАПЛАТУВА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ
НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД СКОПЈЕ**

Член 1

Акционерско друштво за управување со пензиски фондови НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД Скопје, од 1 февруари 2008 година, го применува намалениот процент на надоместокот од придонесите во износ од 6,9% од уплатените придонеси од секој поединечен член.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-100/3
25 јануари 2008 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.

186.

Врз основа на член 8 став (4) од Правилникот за надоместоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2006 и 76/2007), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финасирано пензиско осигурување, на седницата, одржана на 25 јануари 2008 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОЧЕТОК НА
ПРИМЕНАТА НА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ
НА НАДОМЕСТОКОТ ОД ПРИДОНЕСИТЕ КОЈ ГО
НАПЛАТУВА КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО
АД СКОПЈЕ**

Член 1

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, од 1 февруари 2008 година, го применува намалениот процент на надоместокот од придонесите во износ од 6,8% од уплатените придонеси од секој поединечен член.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-100/4
25 јануари 2008 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА****187.**

Врз основа на член 56, став 1, точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот за здравственото осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007), и член 2, член 5 и член 18 од Правилникот за утврдување на критериуми и постапка за одредување на референтни цени на лекови („Сл. весник на РМ“ бр. 8/2008), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 24.01.2008 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА
ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ
КОИ ПАГААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Член 2

Референтни цени се утврдуваат за следните лекови:

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска дозажна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
A01AA01	Sodium fluoride	Таблети	0,25 mg				
				FLUONATRIL	Belupo	400	110,16
				FLUOROGAL	Galenika	250	68,85
A01AA01	Sodium fluoride	Таблети	1 mg				
				FLUONATRIL	Belupo	250	120,86
				FLUOROGAL	Galenika	100	48,35
A02BA02	Ranitidine	Таблети/Филм обложени таблети	300mg				
				ULCODIN	Alkaloid	20	68,20
				PEPTORAN	Pliva	10	34,10
				RANITAL	Lek	30	102,30
				RANITIDIN	Replekfarm	20	68,20
				ULRAN	Krka	30	102,30
A02BC03	Lansoprazole	Капсули	30mg				
				LANZUL	Krka	14	166,95
A03BA01	Atropine	Инјекции	0,5mg/ml				
				ATROPIN SULFAS	Belupo	50	706,82
A04AA03	Tropisetron	Капсули	5mg				
				NAVOBAN	Novartis	5	6.145,34
A04AA03	Tropisetron	Инјекции	1mg/ml				
				NAVOBAN	Novartis	10	14.196,00
A05AA02	Ursodeoxycholic acid	Капсули	250mg				
				URSOFALK	Dr.Falk Pharma	50	1.582,09
				URSOFALK	Dr.Falk Pharma	100	3.164,18
A07AA02	Nystatin	Суспензија	100000 IU/ml				
				NYSTATIN	Hemofarm	1	48,43
A07AX03	Nifuroxazide	Капсули	100mg				
				ENTEROFURYL	Bosnalijek	30	152,82
A07AX03	Nifuroxazide	Капсули	200mg				
				ENTEROFURYL	Bosnalijek	16	152,49
A07AX03	Nifuroxazide	Суспензија	200mg/5ml				
				ENTEROFURYL	Bosnalijek	1	199,11
A07BA01	Carbo medicinalis	таблети	250 mg				
				CARBO MEDICINALIS	Famfarm	20	40,95
				CARBO MEDICINALIS	Jaka 80	30	61,43
A07EC01	Sulfasalazine	Таблети	500mg				
				SULFASALAZIN EN	Krka	50	550,00
A07EC02	Mesalazine	таблети	250 mg				
				MESALAZIN	Replekfarm	50	335,00
				SALOFALK	Dr.Falk Pharma	100	670,00
A07EC02	Mesalazine	таблети	500 mg				
				MESALAZIN	Replekfarm	50	525,00
				SALOFALK	Dr.Falk Pharma	100	1.050,00
A07EC02	Mesalazine	таблети	400 mg				
				ASACOL	Lek (Tillots Pharma)	100	1.890,00
A07EC02	Mesalazine	таблети	800 mg				
				ASACOL	Lek (Tillots Pharma)	50	2.274,85
A07EC02	Mesalazine	Супозитории	500mg				
				SALOFALK	Dr.Falk Pharma	10	866,02
A07EC02	Mesalazine	клизми	4 g/60ml				
				SALOFALK	Dr.Falk Pharma	7	4.117,84
A07EC02	Mesalazine	клизми	4 g/100ml				
				SAMEZIL	Krka	7	3.175,96

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска доозна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
A09AA02	Amilase +Lipase+Protease/Pankreatin	Капсули	CPJ				
	Amilase +Lipase+Protease/Pankreatin	Капсули	(9000U +10000U+500U)	PANAZE	Krka	20	194,37
A10BG02	Rosiglitazone	Филм обложени таблети	4 mg				
				AVANDIA	GSK	28	736,68
				GLU-ROS	Alkaloid	30	789,30
A10BX02	Repaglinide	Таблети	0,5 mg				
				NOVONORM	NOVO NORDISK	30	400,20
A10BX02	Repaglinide	Таблети	1 mg				
				NOVONORM	NOVO NORDISK	30	472,50
A10BX02	Repaglinide	Таблети	2 mg				
				NOVONORM	NOVO NORDISK	30	599,25
A11CC05	Colecalciferol	Капки за орална употреба	4000 IU/ml				
				PLIVIT D3	Pliva	1	75,63
A11CC05	Colecalciferol	Капки за орална употреба	20000 IU/ml				
				VIGANTOL	Merck	1	71,62
A11DA01	Thiamine (Vit. B1)	Инјекции	250mg/2ml				
				PLIVIT B1	Pliva	50	1.752,98
A11GA01	Ascorbic acid (Vit.C)	Инјекции	100mg/ml				
				VITAMIN C	Galenika	50	397,50
A11HA02	Pyridoxine (Vit.B6)	Инјекции	250mg/5ml				
				PLIVIT B6	Pliva	50	1.440,97
B01AA07	Acenocoumarol	Таблети	4mg				
				SINKUM	Jaka 80	20	46,20
				SINTROM	Novartis	20	46,20
				ACENOKUMAROL	Replekfarm	20	46,20
B01AB05	Enoxaparin	инјекции	2000 IU/0,2 ml (20mg/0,2ml)				
				CLEXANE	Aventis Pharma	10	1.430,72
B01AB05	Enoxaparin	инјекции	4000 IU/0,4 ml (40mg/0,4ml)				
				CLEXANE	Aventis Pharma	10	2.719,16
B01AB05	Enoxaparin	инјекции	6000 IU/0,6 ml (60mg/0,6ml)				
				CLEXANE	Aventis Pharma	2	792,11
B01AB05	Enoxaparin	инјекции	8000 IU/0,8ml (80mg/0,8ml)				
				CLEXANE	Aventis Pharma	2	946,39
B01AB05	Enoxaparin	инјекции	10000 IU/ml (100mg/ml)				
				CLEXANE	Aventis Pharma	2	1.173,52
B01AC17	Tirofiban	инјекции	0.25 mg /ml				
				AGGRASTAT	MSD	1	15.574,00
B02AB01	Aprotinin	Инјекции	500 000 TU				
				TRASYLOL	BAYER	1	2.593,50
B02BD02	Коагулационен фактор VIII	Инјекции	250 U				
				OCTANATE 250	Octapharma Pharmaceutika PmbH	1	5.419,58
				KOATE-DVI 250	Talecris Biopharmaceutics	1	5.419,58

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска дозажна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
B02BD02	Коагулационен фактор VIII	Инјекции	500 U				
				IMMUNATE	Baxter	1	10.578,75
				KOATE-DVI 500	Talecris Biopharmaceutics	1	10.578,75
				BERIATE P 500	ZLB Behring	1	10.578,75
				EMOKLOT D.I.	Kedrion	1	10.578,75
B02BD02	Коагулационен фактор VIII	Инјекции	1000U				
				KOATE-DVI 1000	Talecris Biopharmaceutics	1	20.055,00
				OCTANATE 1000	Octapharma Pharmaceutika PmbH	1	20.055,00
B02BD08	Eptacog alfa (activated) Koagulacionen faktor VIIa	Инјекции	CPJ				
				NOVOSEVEN	NOVO NORDISK	1	45.058,50
B03AB04	Ferric III hydroxide polymaltose complex	раствор за орална употреба	100 mg/5 ml				
				REFERUM	Replekfarm	10	160,97
B03AC02	Saccharated iron oxide	Инјекции	100mg				
				VENOFER	LEK	5	2.625,00
B03BA01	Суанкобаламин (Vit. B12)	Инјекции	100 mcg				
				VITAMIN B12	Krka	100	831,90
B03XA01	Erythropoietin	Инјекции	2000 IU				
				RECORMON	Roche	1	976,82
				RECORMON	Roche	6	5.860,90
				EPREX	Janssen Cilag	6	5.860,90
B03XA01	Erythropoietin	Инјекции	4000 IU				
				EPREX	Janssen Cilag	6	13.176,00
B05AA06	Gelatin agents (Polygelatina)	Раствор за инфузија	4%				
				GELOFUSINE	B.BRAUN	1	204,71
B05BA03	Glucose	Раствор за инјектирање (инфузија)	5%/500 ml				
				Glukose 5%	Hemofarm	1	28,41
				Glukose 5%	Infomed fluids	1	28,41
				Glukose 5 Braun	B.BRAUN	1	28,41
				Glucosi inf.5%	Zdravlje	1	28,41
				Glucosi inf.5%	Balkanpharma	1	28,41
				Glukoza 5%	Pliva	1	28,41
				Dextrose Vioser	Vioser	1	28,41
				DEXTROSE 5%	DEMO SA	1	28,41
B05BA03	Glucose	Раствор за инјектирање (инфузија)	5%/1000 ml				
				Glukose 5 Braun	B.BRAUN	1	71,00
				Dextrose Vioser	Vioser	1	71,00
				DEXTROSE 5%	DEMO SA	1	71,00

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска доозна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
B05BA03	Glucose	Раствор за инјектирање (инфузија)	10%/500 ml				
				Glukose 10%	Hemofarm	1	34,87
				Glukose 10%	Infomed fluids	1	34,87
				Glukoza 10%	Pliva	1	34,87
				Glucose 10%	Zdravlje	1	34,87
				Glukose 10 Braun	B.BRAUN	1	34,87
B05BA03	Glucose	Раствор за инјектирање (инфузија)	10%/1000 ml				
				DEXTROSE 10%	DEMO SA	1	75,00
				Glukose 10 Braun	B.BRAUN	1	75,00
B05BA03	Glucose	Раствор за инјектирање	25%/10 ml				
				Glukose 25%	LEK	50	1.575,00
B05BA03	Glucose	Раствор за инјектирање	35%/10 ml				
				Glukose 35%	LEK	50	1.100,00
				DEXTROSE 35%	DEMO SA	50	1.100,00
B05BA03	Glucose	Раствор за инјектирање	37%/10 ml				
				Glukose 37%	LEK	50	1.627,50
B05BA03	Glucose	Раствор за инјектирање	50%/10 ml				
				Glukose 50%	LEK	50	1.680,00
B05BA10	Fructose, glucose, xylitol	Раствор за инјектирање (инфузија)	(200 mg+ 100mg+ 100mg)/ml (40%) (500 ml)				
				KALORISKA OTOPINA LGX	Pliva	1	204,30
B05BA10	Solutions for parenteral nutrition, combinations	Раствор за инјектирање (инфузија)	5% (500 ml)				
				AMINOPLASMAL-E 5%	B.BRAUN	1	218,07
B05BA10	Solutions for parenteral nutrition, combinations	Раствор за инјектирање (инфузија)	10% (500 ml)				
				AMINOPLASMAL-E 10%	B.BRAUN	1	313,62
B05BB01	Rastvor na elektroliti NaCl, KCl, CaCl	Раствор за инјектирање (инфузија)	500 ml				
				Natrii chloridi infundibile compositum (Ringer r-r.)	Hemofarm	1	32,93
				RINGER BRAUN	B.BRAUN	1	32,93
				RINGEROV RASTVOR VIOSER	Vioser	1	32,93
				RINGEROV RASTVOR	Zdravlje	1	32,93
				RINGER	Balkanpharma	1	32,93
B05BB01	Rastvor na elektroliti NaCl, KCl, CaCl	Раствор за инјектирање (инфузија)	1000 ml				
				RINGER BRAUN	B.BRAUN	1	58,27
				RINGEROV RASTVOR VIOSER	Vioser	1	58,27

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска доозна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
B05BB01	Rastvor na elektroliti NaCl, KCl, CaCl, Na-lactat	Раствор за инјектирање (инфузија)	500 ml				
				Natrii chloridi infundibile compositum (Hartman r-r.)	Hemofam	1	32,93
				HARTMAN BRAUN	B.BRAUN	1	32,93
				HARTMANOV RASTVOR	Zdravlje	1	32,93
				RINGER LACTATE	DEMO SA	1	32,93
B05BB01	Rastvor na elektroliti NaCl, KCl, CaCl, Na-lactat	Раствор за инјектирање (инфузија)	1000 ml				
				RINGER LACTATE	DEMO SA	1	45,00
				HARTMAN BRAUN	B.BRAUN	1	45,00
B05XA03	Sodium chloride 0.9%	Раствор за инјектирање (инфузија)	100 ml				
				NATRIUM HLORID BRAUN	B.BRAUN	1	32,50
				SODIUM CHLORIDE	DEMO SA	1	32,50
B05XA03	Sodium chloride 0.9%	Раствор за инјектирање (инфузија)	500 ml				
				SODIUM CHLORIDE 0.9%	Infomed fluids	1	28,71
				NATRII CHLORIDI INF.	Hemofam	1	28,71
				NATRIUM HLORID VIOSER	Vioser	1	28,71
				NATRII CHLORIDI INF.	Zdravlje	1	28,71
				NATRII CHLORIDI INF.	Pliva	1	28,71
				NATRIUM HLORID 0.9% BRAUN	B.BRAUN	1	28,71
				SODIUM CHLORIDE	DEMO SA	1	28,71
B05XA03	Sodium chloride 0.9%	Раствор за инјектирање (инфузија)	1000 ml				
				NATRII CHLORIDI B.BRAUN	B.BRAUN	1	49,04
				NATRIUM HLORID VIOSER	Vioser	1	49,04
				NATRII CHLORIDI INF.	Pliva	1	49,04
				NATRII CHLORIDI	DEMO SA	1	49,04
B05BB02	Sodium chloride cum glucose	Раствор за инјектирање (инфузија)	(0,9%+5%)/500 ml				
				NATRII CHLORIDI CUM GLUCOSE	Hemofam	1	34,87
				NATRII CHLORIDI CUM GLUCOSE B.BRAUN	B.BRAUN	1	34,87
				NATRII CHLORIDI CUM GLUCOSE	DEMO SA	1	34,87
B05BC01	Mannitol	Раствор за инфузија	10%				
				MANITOL 10%	Hemofam	1	51,01
				MANIT 10%	Pliva	1	51,01
B05BC01	Mannitol	Раствор за инфузија	20%				
				MANITOL 20%	Hemofam	1	51,01
				MANIT 20%	Pliva	1	51,01

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска доозна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
B05CX10	Комбинации (Сорбитол +Манитол)	Раствор за инфузија	27g+5.4g/ml				
				ISPIROL	Hemofarm	1	454,23
B05XA02	Sodium bicarbonate	Раствор за инфузија	8,4%				
				SODIUM BICARBONATE	DEMO SA	1	53,38
C01AA05	Digoxin	Таблети	0,25 mg				
				CORLAN	Pliva	20	32,99
C01BB01 N01BB02	Lidocaine	Ињекции	35mg/3,5ml				
				LIDOCAIN	Galenika	10	76,45
C01BC03	Propafenone	Таблети/Филм обложени таблети	150 mg				
				PROPAFENON ALKALOID	Alkaloid	40	126,00
				PROPAFEN	Galenika	50	157,50
C01BC03	Propafenone	Таблети/Филм обложени таблети	300 mg				
				PROPAFEN	Hemofarm	50	452,03
C01BC03	Propafenone	Ињекции	3,5mg/ml				
				PROPAFENON ALKALOID	Alkaloid	10	331,28
C01BD01	Amiodarone	Ињекции	50mg/ml				
				AMIOKORDIN	Krka	5	162,75
				CORDARONE	Sanofi Avenis	6	195,30
C01CA24	Epinephrine (Adrenaline)	Ињекции	1mg/ml				
				ADRENALIN HCL	Jugoremedija	50	439,20
C01DA08	Isosorbide dinitrate	Лингвалети	5mg				
				TINIDIL	Pliva	40	82,40
C01DA08	Isosorbide dinitrate	Таблети/Капсули	20mg				
				CORNILAT	Galenika	20	31,20
C02CA04	Doxazosin	таблети	1 mg				
				KAMIREN	Krka	30	278,28
C02CA04	Doxazosin	таблети	2 mg				
				KAMIREN	Krka	20	221,08
				KAMIREN	Krka	30	331,62
C02CA04	Doxazosin	таблети	4 mg				
				KAMIREN	Krka	20	301,36
				KAMIREN	Krka	30	452,04
C03AA03	Hydrochlorothiazide	Таблети	50mg				
				HIDROHLOROTIAZID	Jaka 80	20	21,00
C03CA01	Furosemide	Таблети	40 mg				
				FUROSEMID ALKALOID	Alkaloid	10	21,00
C03CA01	Furosemide	Таблети	500 mg				
				EDEMID FORTE	LEK	20	351,50
C03CA01	Furosemide	Ињекции	10mg/ml				
				LASIX	Jugoremedija	5	27,62
				FUROSEMID ALKALOID	Alkaloid	50	276,15
C03CA01	Furosemide	Ињекции	25mg/ml				
				EDEMID FORTE	LEK	5	235,46

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска доозна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
C04AD03	Pentoxifylline	Инјекции	20mg/ml				
				PENTOKSIFILIN ALKALOID	Alkaloid	5	50,40
				TRENTAL	Jugoremedija	5	50,40
C07AA05	Propranolol	Таблети	40mg				
				PROPRANOLOL	Galenika	50	122,69
C07AB02	Metoprolol	Таблети/Филм обложени таблети	50mg				
				PRESOLOL	Hemofam	56	103,32
				PRESOLOL	Hemofam	28	51,66
C07AB02	Metoprolol	Таблети/Филм обложени таблети	100mg				
				PRESOLOL	Hemofam	30	136,89
				BLOXAN	Krka	30	136,89
C07AB02	Metoprolol	инјекции	5mg/5ml				
				PRESOLOL	Hemofam	5	176,40
C08CA05	Nifedipine	Таблети/Филм обложени таблети	40mg				
				CORDIPIN XL	Krka	20	223,98
C08DA01	Verapamil	Инјекции	5mg/2ml				
				VERAPAMIL	Alkaloid	10	72,50
C08DB01	Diltiazem	Таблети	60mg				
				ALDIZEM	Alkaloid	30	25,20
				DILTIAZEM SOPHARMA	Sopharma	50	42,00
C08DB01	Diltiazem	Таблети	90mg				
				ALDIZEM	Alkaloid	30	30,30
				CORTIAZEM R	Hemofam	30	30,30
C09AA02	Enalapril	Инјекции	1.25mg/ml				
				ENAP	Krka	5	954,45
C09CA01	Losartan	Таблети/Филм обложени таблети	100 mg				
				LORISTA	Krka	28	357,00
				LOSARTAN ALKALOID	Alkaloid	30	382,50
C10AD02	Nicotinic acid	Таблети	500 mg				
				NIASPAN 500	Merck	56	526,12
C10AD02	Nicotinic acid	Таблети	750 mg				
				NIASPAN 750	Merck	56	2.454,33
C10AD02	Nicotinic acid	Таблети	1 g				
				NIASPAN 1000	Merck	56	3.001,41
D06BA01	Silver sulfadiazine	Крем	10mg/g				
				DERMAZIN	LEK	1	128,59
D07AA02	Hydrocortisone	Маст	1mg/g				
				HYDROCORTISON	Galenika	1	41,93
D07AA02	Hydrocortisone	Маст	25mg/g				
				HYDROCORTISON	Galenika	1	35,14
G01AA01	Nystatin	Вагинални таблети	100 000 IU				
				NYSTATIN	Hemofam	15	90,41
G02AB01	Methylergometrine	Инјекции	0,20mg/ml				
				METHYLERGOMETRINE	Hemofam	50	272,51
				ERGOTYL	LEK	50	272,51
G02AB01	Methylergometrine	Раствор	0,25mg/ml				
				ERGOTYL	LEK	1	82,95

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска дозажна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
G02CB01	Bromocriptine	Таблети	2,5mg				
				BROMERGON	LEK	30	117,46
				BROMOCRIPTIN	Nihfi	30	117,46
G03CA03	Estradiol	Таблети	1 mg				
				ESTROFEM	NOVO NORDISK	28	343,10
G03CA03	Estradiol	Вагинални таблети	0,025 mg				
				VAGIFEM	NOVO NORDISK	15	583,76
G03DB01	Dydrogesterone	Филм обложени таблети	10mg				
				DABROSTON	Belupo	30	706,82
G03FA04	Progesterone+estradiol	Инјекции	(20+2)mg/ml				
				LUTESTROL	Galenika	5	93,66
G03GA01	Chorionic gonadotropin (human i rekombinanten)	Инјекции	250 mcg				
				OVITRELLE	SERONO	1	2.138,69
G03GA04	Urofollitropin	Инјекции	75U				
				FOSTIMON	IBSA INST.BIOHEMIQUE	1	1.139,75
				METRODIN HP	SERONO	1	1.139,75
G03GA05	Follitropin alfa	Инјекции	75 IU				
				GONAL-F	SERONO	1	1.575,76
G03GA05	Follitropin alfa	Инјекции	300 IU				
				GONAL 300 IU	SERONO	1	6.164,28
G03GA05	Follitropin alfa	Инјекции	450 IU				
				GONAL 450 IU	SERONO	1	9.025,80
G03GA05	Follitropin alfa	Инјекции	900 IU				
				GONAL 900 IU	SERONO	1	17.489,85
G03HA01	Cyproterone	Таблети	50mg				
				ANDROCUR	DELPHARM	50	3.159,50
G03XA01	Danazol	Капсули	100mg				
				DANOVAL	Krka	100	3.291,50
G04BD09	Trospium	Инјекции	0,2mg/5ml				
				SPAZMEX	LEK	50	771,23
H01AC01	Somatropin	Инјекции	16 IU				
				GENOTROPIN	PFIZER	1	7.061,43
H01AC01	Somatropin	Инјекции	5mg/1,5 ml				
				NORDITROPIN	NOVO NORDISK	1	7.222,69
H01AC01	Somatropin	Инјекции	10mg/1,5 ml				
				NORDITROPIN	NOVO NORDISK	1	13.920,38
H01AC01	Somatropin	Инјекции	15mg/1,5 ml				
				NORDITROPIN	NOVO NORDISK	1	22.050,00
H01AC01	Somatropin	Инјекции	8mg				
				SAIZEN	SERONO	1	15.645,00
H01BB02	Oxytocin	Инјекции	10U/ml				
				OXYTOCIN	Novartis	100	3.499,00
H01CB02	Octreotide	Инјекции	0,05mg/ml				
				SANDOSTATIN	Novartis	5	1.909,75
H01CB02	Octreotide	Инјекции	0,1mg/ml				
				SANDOSTATIN	Novartis	5	3.509,93
H01CB02	Octreotide	Инјекции	0,5mg/ml				
				SANDOSTATIN	Novartis	5	15.126,31

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска доозна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
H02AB04	Methylprednisolone	Таблети	4mg				
				NIRYPAN	Jugoremedija	20	126,79
				LEMOD	Hemofarm	20	126,79
H02AB04	Methylprednisolone	Инјекции	20mg/ml				
				PREDNOL-L	MUSTAFA NEVZAT ILIAC	1	23,50
				LEMOD SOLU	Hemofarm	15	352,50
				NIRYPAN	Jugoremedija	15	352,50
H02AB04	Methylprednisolone	Инјекции	40mg/ml				
				PREDNOL-L	MUSTAFA NEVZAT ILIAC	1	39,30
				LEMOD DEPO	Hemofarm	15	589,50
H02AB06	Prednisolone	Таблети	5 mg				
				NIZON	Bosnalijek	10	25,70
				DECORTIN H 5	Merck	20	51,41
H02AB06	Prednisolone	Таблети	20 mg				
				PRONISON	Galenika	20	74,24
				DECORTIN H 20	Merck	20	74,24
H02AB06	Prednisolone	Таблети	50 mg				
				DECORTIN H 50	Merck	20	625,80
H02AB06	Prednisolone	Инјекции	25mg				
				SOLU DECORTIN H 25	Merck	3	221,08
H02AB06	Prednisolone	Инјекции	250mg				
				SOLU DECORTIN H 250	Merck	3	810,83
H02AB08	Triamcinolone	Инјекции	40mg/ml				
				KENALOG 40	Krka	5	1.022,70
H02AB09	Hydrocortisone	Таблети	20mg				
				HYDROCORTISON	Galenika	20	117,15
H02AB09	Hydrocortisone	Инјекции	25mg/ml				
				HYDROCORTISON	Galenika	1	123,31
H03AA01	Levothyroxine	Таблети	75 mcg				
				EUTHYROX 75	Merck	50	89,08
H03BB02	Thiamazole	Таблети / Филм обложени таблети	5mg				
				THYROZOL	Merck	20	89,52
H03BB02	Thiamazole	Таблети / Филм обложени таблети	10mg				
				TIAMAZOL	Jaka 80	20	47,33
H04AA01	Glucagon	Лио пишенца	1mg				
				GLUCAGEN Hypo Kit	NOVO NORDISK	1	1.105,65
H05BA01	Calcitonin	Назален спреј	100 U				
				RECALCITON	Replekfarm	1	499,80
H05BA01	Calcitonin	Назален спреј	200 U				
				RECALCITON	Replekfarm	1	999,60
J01CA01	Ampicillin	Инјекции	500mg				
				PENBRITIN	PLIVA	50	1.741,15
J01CA01	Ampicillin	Инјекции	1g				
				PENBRITIN	PLIVA	50	2.879,13
J01CE08	Benzathine benzylpenicillin	Инјекции	1.200.000 IU				
				EXTENCILLINE	Sanofi Avenis	50	4.559,67

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска доозна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
J01CE10	Benzathine phenoxymethylpenicillin	Таблети/ Филм обложени таблети	1 MIU				
				PEN-V "Genericon"	GENERICON Pharma GmbH	30	233,54
				OSPEN	Krka	30	233,54
J01CE10	Benzathine phenoxymethylpenicillin	Таблети/ Филм обложени таблети	1,5 MIU				
				PEN-V "Genericon"	GENERICON Pharma GmbH	30	293,70
				OSPEN	Krka	30	293,70
J01CE10	Benzathine phenoxymethylpenicillin	Сируп	750.000IU/5ml				
				OSPEN	Krka	1	241,50
J01CE30	(+)Benzylpenicillin+Procainebenzylpenicillin	Ињекции	800.000 IU				
				JUGOCILLIN	Galenika	50	399,50
J01CF02	Cloxacillin	Капсули	250mg				
				ORBENIN	Pliva	16	214,99
J01CF02	Cloxacillin	Ињекции	1g				
				ORBENIN	Pliva	50	10.572,17
J01DB01	Cefalexin	Капсули	250mg				
				PALITREX	Galenika	16	66,78
				CEFALEKSIN	ICN	16	66,78
				CEFALEKSIN	ICN	100	417,38
				CEFALEKSIN	Jaka 80	16	66,78
				CEFALEKSIN	Jaka 80	100	417,38
				CEPOREX	PLIVA	16	66,78
				CEFALEKSIN	Replekfarm	16	66,78
				CEFALEKSIN	Replekfarm	100	417,38
J01DB01	Cefalexin	Капсули	500mg				
				CEFALEKSIN ALKALOID	Alkaloid	16	72,48
				CEFALEKSIN ALKALOID	Alkaloid	100	453,00
				CEFALEKSIN	ICN	16	72,48
				PALITREX	Galenika	16	72,48
				CEPHALEXIN	Balkanpharma	20	90,60
				CEFALEKSIN	Jaka 80	16	72,48
				CEFALEKSIN	Jaka 80	100	453,00
				CEFALEKSIN	Replekfarm	16	72,48
				CEFALEKSIN	Replekfarm	100	453,00
J01DB01	Cefalexin	Суспензија	250mg/ 5ml				
				CEFALEKSIN ALKALOID	Alkaloid	1	72,45
				CEFALEKSIN	ICN	1	72,45
				CEFALEKSIN	Jaka 80	1	72,45
J01DC02	Cefuroxime	Таблети	125 mg				
				XORIMAKS	SANDOZ-LEK	16	316,65
				ZINNAT	GSK	10	197,90
J01DC02	Cefuroxime	Ињекции	250 mg				
				MULTISEF	MUSTAFA NEVZATI ILIAC	1	53,90
				KETOCEF	PLIVA	5	269,50

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска доозна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
J01DC04	Cefaclor	Капсули	250mg				
				CEFACLOR	Alkaloid	16	173,25
				ALFACET	Galenika	16	173,25
				CEFACLOR	ICN	16	173,25
				CEFACLOR	Jaka 80	16	173,25
				TARACEF	Krka	16	173,25
J01DC04	Cefaclor	Капсули	500mg				
				CEFACLOR	Alkaloid	16	332,22
				ALFACET	Galenika	16	332,22
				CEFACLOR	ICN	16	332,22
				CEFACLOR	Jaka 80	16	332,22
				TARACEF	Krka	16	332,22
J01DC04	Cefaclor	Суспензија	125mg/5ml				
				CEFACLOR	Alkaloid	1	101,43
				ALFACET	Galenika	1	101,43
				CEFACLOR	ICN	1	101,43
				CEFACLOR	Jaka 80	1	101,43
				TARACEF	Krka	1	101,43
J01DC04	Cefaclor	Суспензија	250mg/5ml				
				CEFACLOR	Alkaloid	1	166,95
				ALFACET	Galenika	1	166,95
				CEFACLOR	ICN	1	166,95
				CEFACLOR	Jaka 80	1	166,95
				TARACEF	Krka	1	166,95
J01DD01	Cefotaxime	Ињекции	0,5g				
				BETAKSIM	MUSTAFA NEVZATI ILLIAC	1	31,97
				SEFAGEN	Bilim Pharmaceuticals	1	31,97
				TOLYCAR	Jugoremedija	1	31,97
J01DD01	Cefotaxime	Ињекции	2g				
				CEFOTAKSIM	LEK	1	273,00
				MAKROCEF	Krka	1	273,00
				TIROTAX	Sandoz	10	2.730,00
J01DD04	Ceftriaxone	Ињекции	250 mg				
				LENDACIN	LEK	10	459,40
				AZARAN	Hemofarm	50	2.296,98
				MEGION	Sandoz	10	459,40
				VERAKOL	DEMO SA	1	45,94
J01DD04	Ceftriaxone	Ињекции	2 g				
				LIDACEF	Pliva Krakow	1	252,00
				VERAKOL	DEMO SA	1	252,00
				OLICEF	Krka	5	1.260,00
				MEGION	Sandoz	10	2.520,00
				AZATYL	Remedina	1	252,00
J01DH03	Ertapenem	Ињекции	1g				
				INVANZ	Merck	1	3.813,86
J01DH51	Imipenem+cilastatin	Ињекции	(500+500)mg				
				TIENAM	MSD	5	6.323,36
J01EE01	Sulfamethoxazole+trimethoprim	Таблети	(100+20)mg				
				KOTRIMAZOL	Jaka 80	20	18,90
J01FA10	Azithromycin	Таблети/Филм обложени таблети/ Капсули	250 mg				
				SUMAMED	Pliva	6	183,72
				HEMOMYCIN	Hemofarm	6	183,72
				AZATRYL	Balkanpharma Razgrad	8	244,96

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска дозажна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
J01FA10	Azithromycin	Суспензија	100mg/5ml				
				SUMAMED	Pliva	1	152,25
				HEMOMYCIN	Hemofarm	1	152,25
J01FA10	Azithromycin	Суспензија	200mg/5ml				
				SUMAMED	Pliva	1	173,25
				HEMOMYCIN	Hemofarm	1	173,25
J01FA10	Azithromycin	Ињекции	500mg				
				SUMAMED	Pliva	5	2.365,05
J01FF02	Lincomycin	Капсули	500mg				
				LINCOMYCIN	PFIZER	12	163,20
				LINCOCIN	Pharmacija Italija	12	163,20
J01FF02	Lincomycin	Ињекции	300mg/ml				
				NELOREN	LEK	10	147,00
				LINCOHEM	Hemofarm	10	147,00
				LINCOMYCIN	Balkanpharma Razgrad	10	147,00
J01GA01	Streptomycin	Ињекции	1g				
				STREPTOMYCIN	Galenika	50	545,00
				STREPTOMYCIN	Balkanpharma Razgrad	10	109,00
J01MA02	Ciprofloxacin	Раствор за инфузија	100mg/10ml				
				CITERAL	Alkaloid	5	107,47
				CIPROBAY	BAYER	1	21,49
				CIPRINOL	Krka	5	107,47
J01MA02	Ciprofloxacin	Раствор за инфузија	100mg/50ml				
				UFEXIL	DEMO SA	1	249,36
				CIPRINOL	Krka	1	249,36
J01MA02	Ciprofloxacin	Раствор за инфузија	200mg/100ml				
				CIPRINOL	Krka	1	148,05
J01MA03	Refloxacin	Таблети	400mg				
				ABAKTAL	LEK	10	181,13
J01MA03	Refloxacin	Ињекции	400mg/5ml				
				ABAKTAL	LEK	10	942,77
J02AC01	Fluconazole	Капсули	200mg				
				DIFLUKONAZOL	Replekfarm	7	355,95
				DIFLAZON	Krka	20	1.017,00
J02AC02	Itraconazole	Капсули	100 mg				
				ORUNGAL	Janssen Cilag	4	525,30
				ORUNGAL	Janssen Cilag	15	1.969,88
J05AF05	Lamivudine	Таблети/Филм обложени таблети	100mg				
				ZEFFIX	GSK	28	4.172,49
J06BA02	Immunoglobulin human	Ињекции	1 g				
				IG VENA N I.V.	KEDRION	1	3.673,66
J06BA02	Immunoglobulin human	Ињекции	2,5 g				
				ENDOBULIN	Baxter	1	8.299,20
				BIAVEN V.I.	FARMA BIAGINI	1	8.299,20
				IG VENA N I.V.	KEDRION	1	8.299,20
J06BA02	Immunoglobulin human	Ињекции	5 g				
				IG-VENA	KEDRION	1	14.659,05
				ENDOBULIN	Baxter	1	14.659,05
J06BB01	AntiD (Rho) Immunoglobulin	Ињекции	250 mcg/ml				
				PARTOBULIN	Baxter	1	2.487,73
L01AA02	Chlorambucil	Филм обложени таблети	2mg				
				LEUKERAN	Baxter	25	451,94

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска дозажна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
L01AA03	Melphalan	таблети	2 mg				
				ALKERAN	GSK	25	413,44
L01AA03	Melphalan	Инјекции	50 mg				
				ALKERAN	GSK	1	3.508,85
L01AB01	Busulfan	Филм обложени таблети	2mg				
				MYLERAN	GSK	25	754,69
L01AX03	Temozolomide	Капсули	5mg				
				TEMODAL	SCHERING- PLOUGH	5	1.659,15
L01AX03	Temozolomide	Капсули	20mg				
				TEMODAL	SCHERING- PLOUGH	5	6.787,15
L01AX03	Temozolomide	Капсули	100mg				
				TEMODAL	SCHERING- PLOUGH	5	32.050,15
L01AX03	Temozolomide	Капсули	250mg				
				TEMODAL	SCHERING- PLOUGH	5	79.183,25
L01BA01	Methotrexate	Инјекции	50mg/5ml				
				METOTREXAT EBEWE	EBEWE	1	206,64
				METHOTREXATE PLIVA	PLIVA	10	2.066,40
L01BA01	Methotrexate	Инјекции	100mg/ml				
				METOTREXAT EBEWE	EBEWE	1	1.030,62
L01BB05	Fludarabine	Инјекции	50 mg				
				FLUDARA	SCHERING	5	45.692,14
L01BC01	Cytarabine	Инјекции	100mg/5ml				
				ALEXAN	EBEWE	1	339,02
L01BC01	Cytarabine	Инјекции	500mg/10ml				
				ALEXAN	EBEWE	1	1.033,33
L01BC01	Cytarabine	Инјекции	1000mg/20ml				
				ALEXAN	EBEWE	1	1.981,23
L01BC02	5-Fluorouracil	Инјекции	25mg/ml				
				FLUOROURACIL EBEWE	EBEWE	1	55,48
L01BC02	5-Fluorouracil	Инјекции	50mg/ml				
				FLUOROURACIL EBEWE	EBEWE	1	83,95
				FLUOROURACIL	MEDAC	1	83,95
L01CB01	Etoposide	Инјекции	20mg/ml				
				LASTET	NYPPON	10	4.515,00
				ETOPOSID EBEWE	EBEWE	1	451,50
				ETOBION	HELP	1	451,50
L01CB01	Etoposide	Инјекции	50mg/2,5ml				
				ETOPOSID EBEWE	EBEWE	1	406,82
L01CB01	Etoposide	Инјекции	200mg/10ml				
				ETOPOSID EBEWE	EBEWE	1	1.152,66
L01CD02	Docetaxel	Инјекции	20mg/0,5ml				
				TAXOTERE	Sano fi Avenits	1	10.926,24
L01CD02	Docetaxel	Инјекции	80mg/2ml				
				TAXOTERE	Sano fi Avenits	1	42.128,10
L01DB03	Epirubicin	Инјекции	10mg/5ml				
				EPiRUBICIN EBEWE	EBEWE	1	483,00
				FARMORUBICIN	PFIZER	1	483,00
L01DB03	Epirubicin	Инјекции	50mg/25ml				
				EPILEM	NYPPON	1	2.196,60
				EPiRUBICIN EBEWE	EBEWE	1	2.196,60
				FARMORUBICIN	PFIZER	1	2.196,60
L01DB03	Epirubicin	Инјекции	100mg/50ml				
				EPiRUBICIN EBEWE	EBEWE	1	5.424,30
L01DC01	Bleomycin	Инјекции	15mg				
				BLEOCIN	NYPPON	1	1.165,50
				BLEOMYCIN	HEXAL	1	1.165,50

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска доозна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
L01DC03	Mitomycin	Инјекции	20mg	MITOMYCIN	NYPPON	5	9.520,85
L01XA01	Cisplatin	Инјекции	0,5mg/ml	CISPLATIN EBEWE	EBEWE	1	149,17
L01XA01	Cisplatin	Инјекции	10mg/20ml	CISPLATIN EBEWE	EBEWE	1	149,17
				CISPLATIN PLIVA 10	PLIVA	10	1.491,70
				PLATINEX	BRISTOL MYERS SQUIBB	1	149,17
L01XA01	Cisplatin	Инјекции	50mg/100ml	CISPLATIN EBEWE	EBEWE	1	501,75
				PLATINEX	BRISTOL MYERS SQUIBB	1	501,75
L01XA02	Carboplatin	Инјекции	10mg/ml	CARBOPLATIN EBEWE	EBEWE	1	839,00
L01XA02	Carboplatin	Инјекции	150mg/15ml	CARBOPLATIN EBEWE	EBEWE	1	839,00
				PARAPLATIN	BRISTOL MYERS SQUIBB	1	839,00
L01XX02	Asparaginase (crisantaspase)	Инјекции	10000 KU	ASPARAGINASE	MEDAC	1	4.583,52
L01XX17	Topotecan	Инјекции	4mg	HYCAMTIN	GSK	1	33.323,67
L02BG04	Letrozole	Филм обложени таблети	2,5mg	FEMARA	Novartis	30	8.727,60
L03AA10	Lenograstim	Инјекции	33.6MIU/ml	GRANOCYTE 34	Aventis Pharma	5	29.127,58
L03AB07	Interferon beta-1a	Инјекции	6MIU/0,5ml	REBIF 22	SERONO	1	4.222,03
L03AB07	Interferon beta-1a	Инјекции	12MIU/0,5ml	REBIF 44	SERONO	1	5.066,43
L03AB08	Interferon beta-1b	Инјекции	250 meg (8MIU)/ 2 ml	BETAFERON	SCHERING	15	57.079,53
L04AA01	Ciclosporin	Капсули	25 mg	CIKLOSPORIN ALKALOID	Alkaloid	50	1.048,50
				SANDIMUN NEORAL	Novartis	50	1.048,50
L04AA01	Ciclosporin	Капсули	50 mg	CIKLOSPORIN ALKALOID	Alkaloid	50	1.941,00
				SANDIMUN NEORAL	Novartis	50	1.941,00
L04AA01	Ciclosporin	Капсули	100 mg	CIKLOSPORIN ALKALOID	Alkaloid	50	3.673,50
				SANDIMUN NEORAL	Novartis	50	3.673,50
L04AA01	Ciclosporin	Раствор за орална употреба	100mg/ml	CIKLOSPORIN ALKALOID	Alkaloid	1	4.723,95

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска дозажна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
				SANDIMUN NEORAL	Novartis	1	4.723,95
L04AA06	Mycophenolic acid	Таблети/Филм обложени таблети	180mg				
				MYFORTIC	Novartis	120	8.832,00
L04AA06	Mycophenolic acid	Таблети/Филм обложени таблети	360mg				
				MYFORTIC	Novartis	120	17.665,20
L04AA13	Leflunomide	Таблети	10mg				
				ARAVA	Aventis Pharma	30	3.646,27
L04AA13	Leflunomide	Таблети	20mg				
				ARAVA	Aventis Pharma	30	5.137,64
L04AA13	Leflunomide	Таблети	100mg				
				ARAVA	Aventis Pharma	3	3.171,96
L04AX01	Azathioprine	Инјекции	50mg				
				IMURAN	HEUMANN PHARMA GMBH	100	1.001,41
				IMUPRIN	REMEDICA LTD.	20	200,28
				IMUPRIN	REMEDICA LTD.	100	1.001,41
M01AB01	Indometacin	Капсули	25mg				
				INDOMETACIN	Belupo	30	70,68
M01AB01	Indometacin	Супозитории	100mg				
				INDOMETACIN	Belupo	10	113,83
M01AB05	Diclofenac	Инјекции	25mg/ml				
				DIKLOFENAK	Hemofarm	5	24,54
				NAKLOFEN	KRKA	5	24,54
M01AB05	Diclofenac	Супозитории	100 mg				
				DIKLOFENAK	Jaka 80	10	36,75
M01AE01	Ibuprofen	Сируп	100mg/5ml				
				IBUPROFEN REPLEKFARM	Replekfarm	1	39,00
M03AC01	Pancuronium	Инјекции	2mg/ml				
				PANCURONIUM	ROTEX MEDICA	1	53,43
M03AC04	Atracurium	Инјекции	10mg/ml				
				TRACRIUM	GSK	5	938,26
M04AA01	Allopurinol	Таблети	100mg				
				ALLOPURINOL	Hemofarm	30	54,24
				ALLOPURINOL	Belupo	100	180,81
M04AA01	Allopurinol	Таблети	300mg				
				ALLOPURINOL	Hemofarm	30	133,26
M05BA04	Alendronic acid	Таблети	10mg				
				LINDRON	Krka	28	501,87
				ALENDRON	PLIVA	28	501,87
M05BA04	Alendronic acid	Таблети	70mg				
				FOSAMAX OW	MERCK	4	2.404,50
N01AH01	Fentanyl	Инјекции	0.1 mg/2ml				
				FENTANYL	Janssen Cilag	5	177,72
N01AH01	Fentanyl	Инјекции	0.5mg/10ml				
				FENTANYL	Janssen Cilag	5	410,91

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска дозажна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
N01AH02	Alfentanil	Инјекции	0,5mg/ml				
				RAPIFEN	Janssen Cilag	5 x2 ml	355,45
N01AH03	Sufentanil	Инјекции	0,005mg/ml				
				SUFENTA	Janssen Cilag	5 x2 ml	184,80
N01AH03	Sufentanil	Инјекции	0,05mg/ml				
				SUFENTA FORTE	Janssen Cilag	5 x 5ml	2.396,35
N01AH06	Remifentanil	Инјекции	1mg				
				ULTIVA	GSK	5	2.086,36
N01AH06	Remifentanil	Инјекции	2mg				
				ULTIVA	GSK	5	4.032,36
N02AX02	Tramadol	Таблети/Филм обложени таблети	100 mg				
				TRODON	Hemofarm	10	32,93
				TRAMADOL R	KRKA	30	98,80
N02AX02	Tramadol	перорални капки	100mg/ml				
				TRAMADOL	KRKA	1	64,58
N02AX02	Tramadol	Супозиории	100mg				
				TRODON	Hemofarm	5	64,58
N03AA02	Phenobarbital	Таблети	15mg				
				PHENOBARBITAL ALKALOID	Alkaloid	30	42,02
N03AG01	Valproic acid, Sodium valproate	Таблети/Обложени таблети/ Филм обложени таблети	150 mg				
				PILEPSIN	KRKA	100	522,45
N03AG01	Valproic acid, Sodium valproate	Таблети/Обложени таблети/ Филм обложени таблети	500 mg				
				DEPAKINE CHRONO	Sanofi Avenits	30	619,02
N03AG01	Valproic acid, Sodium valproate	Капки за орална употреба	300mg/ml				
				PILEPSIN	KRKA	1	558,60
N03AX11	Topiramate	таблети	25 mg				
				TOPAMAX	Janssen Cilag	28	826,54
				EPIRAMAT	PLIVA	60	1.771,16
N03AX11	Topiramate	таблети	50 mg				
				TOPAMAX	Janssen Cilag	28	1.493,31
				EPIRAMAT	PLIVA	60	3.199,95
N03AX11	Topiramate	таблети	100 mg				
				TOPAMAX	Janssen Cilag	28	2.557,45
				EPIRAMAT	PLIVA	60	5.480,26
N04BA02	Levodopa+carbidopa	таблети	(200+50)mg				
				SINEMET CR	MSD	100	2.289,04
N04BC01	Bromocriptine	Таблети/Капсули	2,5mg				
				BROMERGON	LEK	30	96,46
				BROMOCRIPTIN	Nihfi	30	96,46
N05AB02	Fluphenazine	Инјекции	2,5mg/ml				
				FLUFENAZINE ALKALOID	ALKALOID	5	72,45
N05AD01	Haloperidol	Инјекции	50 mg/ml				
				MODITEN DEPO	KRKA	5	1.785,00

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска дозажна форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
N05AN01	Lithium carbonate	Таблети	300mg				
				LITHIUM CARBONATE	ALKALOID	100	383,67
N05BA12	Alprazolam	Таблети	1 mg				
				ZOLAREM	AEGIS	30	135,60
				HELEX	KRKA	30	135,60
N05CD01	Flurazepam	Капсули	15mg				
				FLUZEPAM	KRKA	10	75,60
N05CD01	Flurazepam	Капсули	30mg				
				FLUZEPAM	KRKA	10	111,30
N06AA04	Clomipramine	Обложени таблети	25mg				
				ANAFRANIL	PLIVA	30	214,20
N06AA21	Maprotiline	Инјекции	25mg/2ml				
				LADIOMIL	PLIVA	10	359,10
N06AB05	Paroxetine	Таблети/ Филм обложени таблети	30 mg				
				PAROKSETIN	Replekfarm	30	690,00
				SEROXAT	BELUPO	30	690,00
N06DA02	Donepezil	Филм обложени таблети	5 mg				
				YASNAL	KRKA	28	2.625,00
N06DA02	Donepezil	Филм обложени таблети	10 mg				
				YASNAL	KRKA	28	3.675,00
N07AA01	Neostigmine	Инјекции	0,5mg/ml				
				NEOSTIGMIN	ROTEX MEDICA	1	22,43
N07BC02	Methadone	Инјекции	10mg/ml				
				HEPTANON	PLIVA	50	2.009,50
N07BC02	Methadone	Таблети	5mg				
				HEPTANON	PLIVA	20	184,40
P01AB01	Metronidazole	Таблети	250mg				
				FLAGYL	ALKALOID	20	80,48
				ORVAGYL	Galenika	20	80,48
R03AC02	Salbutamol	Таблети	2mg				
				SALBUTAMOL ALKALOID	ALKALOID	60	33,60
				SALBUTAMOL ALKALOID	ALKALOID	100	56,00
				ALOPROL	Replekfarm	60	33,60
				SALMO	PLIVA	60	33,60
				SPALMOTIL	ICN	60	33,60
				VENTOLIN	GSK	100	56,00
R03AC02	Salbutamol	Аеросол	0,1mg/doza				
				VENTOLIN	GSK	1	109,88
R03AC02	Salbutamol	Раствор за инхалација	5mg/ml				
				VENTOLIN	GSK	1	189,47
R03AC02	Salbutamol	Сируп	2mg/5ml				
				SALBUTAMOL ALKALOID	ALKALOID	1	47,25
				VENTOLIN	GSK	1	47,25
R03BA01	Beclometasone	Аеросол	50mcg/doza				
				BECOTIDE CFC	GSK	1	174,76

АТЦ код	Генеричко име-INN	Фармацевтска дозациона форма	Јачина	Заштитено име	Производител	Пакување	Референтна цена со (5% ДДВ)
R03BA01	Beclometasone	Назален спреј	50mcg/doza				
				BECONASE	GSK	1	140,96
R03BA02	Budesonide	Аеросол	200mcg/doza+inhalator				
				TAFEN	LEK	1	1.456,46
R03BA02	Budesonide	Назален спреј	50mcg/doza				
				TAFEN	LEK	1	269,63
R03BA02	Budesonide	Назален спреј	100mcg/doza				
				ALERZIN	Replekfarm	1	278,00
R03BA05	Fluticasone	Аеросол	50mcg/doza				
				FLIXOTIDE	GSK	1	622,91
R03BA05	Fluticasone	Аеросол	125mcg/doza				
				FLIXOTIDE	GSK	1	1.381,12
R03BA08	Fluticasone	Назален спреј	50mcg/doza				
				FLIXONASE	GSK	1	633,00
R06AC03	Chloropyramine	Инјекции	10mg/ml				
				SYNOPEN	PLIVA	10	215,20
S01AA11	Gentamicin	Маст за очи	3mg/g				
				GARAMYCIN	KRKA	1	53,71
S01ED01	Timolol	Гел за очи	1mg/5g				
				NYLOL	Novartis	1	217,98
S03AA30	Bacitracin+ Neomycin	Капки за око и уво	(250 IU+3500 IU)/ml				
				BIVACIN	LEK	1	133,93
S03AA30	Bacitracin+ Neomycin	Маст за око	(250 IU+3500 IU)/g				
				BIVACIN	LEK	1	64,00
V03AF03	Calcium folinate	Инјекции	10mg/ml				
				CALCIUM FOLINAT EBWE	EBWE	1	239,00
A10AB	Инсулини со брзо дејство	патрон	100 IU/ml				
	Human insulin	патрон	100 IU/ml	INSUMAN RAPID	Sanofi Avenis	5	1.595,00
A10AB	Инсулини со брзо дејство	наполнето инјекциско пенкало	100 IU/ml				
	Human insulin	наполнето инјекциско пенкало	100IU/ml	ACTRAPID NOVOLET	NOVO NORDISK	5	1.444,80
	Human insulin	наполнето инјекциско пенкало	100 IU/ml	INSUMAN RAPID OPTISET	LILLY	5	1.444,80
A10AB	Аналози со брзо дејство	вијала	100 IU/ml				
	Insulin aspart	вијала	100 IU/ml	NOVORAPID	NOVO NORDISK	1	1.002,56
A10AB	Аналози со брзо дејство	патрон	100 IU/ml				
	Insulin glulisine	патрон	100 IU/ml	APIDRA	Sanofi Avenis	5	1.920,00
A10AD	Аналози со средно дејство комбинирани со инсулини со брзо дејство	наполнето инјекциско пенкало	100 IU/ml				
	Insulin aspart	наполнето инјекциско пенкало	100 IU/ml	NOVOMIX 30 FLEXPEN	NOVO NORDISK	5	2.099,10
A10AE	Аналози со долго дејство	наполнето инјекциско пенкало	100 IU/ml				
	Insulin detemir	наполнето инјекциско пенкало	100 IU/ml	LEVEMIR FLEXPEN	NOVO NORDISK	5	3.086,15
	Insulin glargine	наполнето инјекциско пенкало	100 IU/ml	LANTUS OPTISET	Sanofi Avenis	5	3.086,15

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на РМ“, а ќе се објави по добивање на согласност од Министерот за здравство.

Бр. 02- 653/9
24 јануари 2008 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Албон Цемали, с.р.

188.

Врз основа на член 56 од Законот за здравственото осигурување („Сл.весник на РМ“ бр. 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06 и 18/07 и 36/07), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16.01.2008 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА ЗА КОИ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА МОЖАТ ДА ОСТВАРАТ ПРАВО НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во член 2 на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.18/04, 76/04, 56/06, 61/06, 41/07, 62/07 и 132/07), во табелата по редниот број 183/2 се додава:

Реден број	Назив на помагалото, материјал, резервни делови, потрошен материјал	Единечна цена со сите давачки
	В. СЛУШНИ ПОМАГАЛА	
183/А	Батерии за кохлеарен имплант	60
183/Б	Прилучок за кохлеарен имплант	4.000
183/В	Фитинг (репрограмирање и контрола на имплантниот систем)	400

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-314-7
16 јануари 2008 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Албон Цемаили, с.р.

189.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/05, 37/06, 18/07 и 36/07), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 16.01.2008 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги кои ги пружаат здравствените установи на осигурените лица во специјалистичко-консултативната здравствена заштита на товар на средствата за задолжително здравствено осигурување.

Член 2

Како здравствени услуги во специјалистичко-консултативната здравствена заштита, во смисла на овој правилник, се сметаат основните здравствени услуги

од член 9 став 1 точка б) специјалистичко-консултативната здравствена заштита од Законот за здравственото осигурување (во натамошниот текст: Закон).

Критериуми за склучување на договор

Член 3

За обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица во специјалистичко-консултативната заштита Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фонд) склучува договори со здравствените установи.

Договорите од став 1 на овој член се склучуваат доколку здравствената установа ги исполнува следните критериуми:

- 1) да укажува здравствени услуги што се во рамките на дејноста за која е регистрирана согласно Законот за здравствената заштита;
 - 2) да постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема и кадри);
 - 3) да има утврден план и програма за обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица;
 - 4) да има утврден финансиски план на потребните средства за обезбедување одреден вид и обем на здравствени услуги на осигурените лица;
 - 5) да се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;
 - 6) да се платени придонесите за задолжително здравствено осигурување;
 - 7) да негува добри деловни односи.
- Договорите од став 1 и 2 на овој член Фондот ги склучува, доколку има утврдени средства во буџетот на Фондот за таа намена, по доставена понуда за склучување на договор придружена со потребна документација, со важност на договорот за тековната година.

II. УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ

Појдовни основи за утврдување на надоместокот

Член 4

Надоместокот за вршење на здравствените услуги од член 2 на овој правилник за секоја деловна година се утврдува со договор склучен помеѓу Фондот и здравствената установа, врз основа на планираните средства за специјалистичко-консултативната здравствена заштита утврдени во Буџетот на Фондот;

Надоместокот од став 1 на овој член се утврдува врз основа на следните критериуми:

1. Податоци за работењето на здравствената установа во последните три години и тоа:
 - средствата за здравствени услуги на осигурените лица уплатени од Фондот на здравствената установа во последните три години;
 - трошоците на здравствената установа за видот и видот и обемот на здравствените услуги на осигурените лица остварени во последните три години;
 - Фактурирани износи од здравствените установи за извршени здравствени услуги на осигурените лица во последните три години;
2. Планирани податоци за остварување на здравствени услуги во здравствените установи за годината за која се утврдува надоместокот:
 - планиран вид и обем на здравствени услуги на осигурените лица што ќе се вршат во здравствената установа, во согласност со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;
 - планирани средства на здравствената установа за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги за осигурените лица врз основа на финансиска анализа за потребите и оправданоста од таквите здравствени услуги;
 - Број на осигурените лица кои гравитираат кон здравствената установа.

Годишниот надоместок за обезбедување на здравствени услуги во специјалистичко-консултативната здравствена заштита се утврдува врз основа на вредносни поени за секој поделен критериум од став 2 на овој член.

Поените од став 2 точка 1 и 2 на овој член ги утврдува со Одлука Управниот одбор на Фондот.

Утврдување на трошоците на здравствената установа и видот и обемот на здравствените услуги

Член 5

Како трошоци на здравствената установа за здравствени услуги, во смисла на член 4 точка 1 и 2 од овој правилник, се сметаат остварените трошоци во претходните три години за пружените здравствени услуги на осигурените лица искажани според аналитички ставки и потставки за:

- плати и надоместоци на вработените во здравствената установа кои учествувале во вршење на дејноста, според нивната квалификациона структура;

- трошоци за лекови, помошен медицински материјал и санитарски материјал како што се: лекови, вакцини, ортопедски справи и помагала, санитарски материјали, други медицински материјали: потрошни материјали за дијагноза, лабораториски и фотолабораториски материјали, рендген филмови, контрастни средства, катетри и водичи, материјали за терапија и рехабилитација и други медицински материјали користени врз основа на процедурите за лекување со медицина базирана на докази;

- трошоци за стоки и услуги патни и дневни трошоци, комунални услуги, трошоци за затоплување, трошоци за комуникација и транспорт, трошоци за материјали (административни материјали, работна облека и обувки и други материјали), трошоци за тековно одржување, договорни услуги, други оперативни трошоци.

Капитални инвестиции во здравството (изградба, реновирање, набавка на мебел и канцалариска опрема на објектите како и набавките на медицинска опрема и санитарски и други моторни возила) се обезбедуваат преку посебни програми и истите не се вклучени како дел од вкупниот надоместок на здравствени услуги.

Планирање на видот и обемот на здравствените услуги

Член 6

Како вид и обем на здравствени услуги, во смисла на член 4 точка 2 на овој правилник, се сметаат здравствени услуги кои здравствената установа ќе ги обезбеди на осигурените лица според вид и обем во тековната година , групирани по групи на дијагнози по МКБ – 10 со слични дијагностичко терапевтски процедури (во понатамошниот текст: „терапевтски процедури“).

Планирањето на видот и обемот на здравствените услуги за тековната година се врши врз основа на стапката на морбидитетот и на бројот на населението на подрачјето на здравствената установа, односно на поширокото подрачје од кое гравитира населението за одреден вид на здравствени услуги.

Планирањето на средствата за обезбедување на планираниот вид и обем на здравствените услуги се врши врз основа на трошоците на здравствената установа остварени во последните три години, корегирани со трошоците на планираното зголемување односно намалување на видот и обемот на здравствените услуги, групирани по терапевтски процедури.

Во случаи кога планираниот вид и обем на здравствени услуги за тековната година е значително поголем од видот и обемот на истите здравствени услуги во претходните години, индексот на зголемувањето на средствата за тековната година по тој основ се утврдува од просечниот број на тој вид на услуги во Република Македонија во минатата, во однос на планираните услуги во тековната година.

Распределба на надоместокот

Член 7

Надоместокот пресметан врз основа на член 5 и 6 од овој правилник се смета како договорен износ на надоместокот за тековната година.

Надоместокот од став 1 на овој член се состои од: основен надоместок (фиксен дел); надоместок според извршувањето на договорениот вид и обем на здравствени услуги (променлив дел) и надоместок според исполнувањето на целите што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа (променлив дел).

Структурата на надоместоците од став 2 на овој член се остварува на следниот начин:

	2008	2009	2010
	%	%	%
1. Основен надоместок	40	20	0
2. Надоместок според извршувањето на договорениот вид и обем на здравствени услуги (променлив дел)	45	65	85
3. Надоместок според исполнувањето на целите што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа (променлив дел)	15	15	15

Пресметаните износи на надоместокот врз основа на став 3 на овој член, за секоја деловна година, се утврдуваат во договорот помеѓу Фондот и здравствена-та установа.

Цели што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа

Член 8

За оценување на успешноста на работењето во здравствената установа ќе се применуваат следните индикатори:

- количник (однос) на бројот на првите и повторените амбулантски прегледи,
- задоволство на осигурените лица,
- број на упати до здравствената установа.

Начин на плаќање

Член 9

Договорениот надоместок за здравствени услуги на здравствената установа, според член 7 на овој правилник, за деловната година се дели на 12 еднакви месечни износи, доколку со договорот не е поинаку определено.

Член 10

Износот на надоместокот според член 7 став 3 точка 2 и 3 на овој правилник се исплатува доколку здравствената установа ги извршила договорениот вид и обем на здравствени услуги и ги остварила договорените цели што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа.

Член 11

Износот на надоместокот според извршувањето на договорениот вид и обем на здравствени услуги утврден според член 7 став 3 точка 2 на овој правилник, во текот на годината се намалува со индексот на вкупно пресметаните бодови на извршените здравствени услуги во однос на планираните, пресметани според бодовите во ценовникот на здравствените услуги во Република Македонија, по терапевтски процедури, врз основа на остварените резултати во претходното тримесечије.

Член 12

Доколку не се остварат планираните цели износот на надоместокот по основ на остварувањето на целите од член 7 став 3 точка 3 на овој правилник, се намалува со просечниот индекс на индикаторите за секоја од утврдените цели, врз основа на утврдените резултати, во предходните три месеци.

Видот на индикаторите и роковите од став 1 на овој член, се утврдуваат со договорот помеѓу Фондот и здравствената установа.

Склучување на договорот

Член 13

Договорот за укажување на здравствените услуги и за надоместокот утврден врз основа на овој правилник помеѓу Фондот и здравствената установа се склучува најдоцна до 31 декември во тековната година за следната година, по извршеното усогласување.

Составен дел на договорот се:

- извештај за приходи и трошоците на здравствената установа во последните три години;
- извештај за видот и обемот на извршените здравствени услуги на осигурени лица во последните три години;
- извештај за бројот и структурата на вработените во последните три години;
- извештај за видовите, количините и износите на лековите, медицинските материјали и другите материјали потрошени во претходната година;
- план на приходи и трошоците на здравствената установа за тековната година;
- план и структурата на вработените за тековната година;
- план за видот и обемот на здравствените услуги за тековната година;
- план на цели што треба да се постигнат во работењето на здравствената установа.

Користење на средствата во здравствената установа

Член 14

Со средствата остварени според овој правилник и договорот, здравствената установа располага самостојно.

Остварените средства според овој правилник и договорот не можат да се пренаменат за исплата на плати и надоместоци на плати на вработените, ниту за други намени со кои ќе се предизвика намалување на правата и квалитетот на здравствените услуги на осигурените лица.

Средствата остварени од заштеди можат да се користат за унапредување на дејноста на здравствената установа.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за критериумите за склучување на договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 54/2003, 35/2006 и 137/2006).

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02 - 314/4
16 јануари 2008 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Албон Џемаили, с.р.

190.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07 и 36/07), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 16.01.2008 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги кои ги пружаат здравствените установи на осигурените лица во болничката здравствена заштита на товар на средствата за задолжително здравствено осигурување.

Член 2

Како здравствени услуги во болничката здравствена заштита, во смисла на овој правилник, се сметаат основните здравствени услуги од член 9 став 1 точка б) специјалистичко-консултативната здравствена заштита и точка в) болничката здравствена заштита од Законот за здравственото осигурување (во натамошниот текст: Закон).

Критериуми за склучување на договор

Член 3

За обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица во болничката здравствена заштита Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фонд) склучува договори со здравствените установи.

Договорите од став 1 на овој член се склучуваат доколку здравствената установа ги исполнува следните критериуми:

- 1) да укажува здравствени услуги што се во рамките на дејноста за која е регистрирана согласно со Законот за здравствената заштита;
- 2) да постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема и кадри);
- 3) да има утврден план и програма за обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица и
- 4) да има утврден финансиски план на потребните средства за обезбедување одреден вид и обем на здравствени услуги на осигурените лица;
- 5) да се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;
- 6) да се платени придонесите за задолжително здравствено осигурување;
- 7) да негува добри деловни односи.

Договорите од став 1 и 2 на овој член Фондот ги склучува, доколку има утврдени средства во буџетот на Фондот за таа намена, по доставена понуда за склучување на договор придружена со потребна документација, со важност на договорот за тековната година.

II. УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ

Појдовни основи за утврдување на надоместокот

Член 4

Надоместокот за вршење на здравствените услуги од член 2 на овој правилник за секоја деловна година се утврдува со договор склучен помеѓу Фондот и здравствената установа, врз основа на планираните средства за болничка здравствена заштита утврдени во Буџетот на Фондот.

Надоместокот од став 1 на овој член се утврдува врз основа на следните критериуми:

1. Податоци за работењето на здравствената установа во последните три години и тоа:

- средствата за здравствени услуги на осигурените лица уплатени од Фондот на здравствената установа во последните три години;

- трошоците на здравствената установа за видот и обемот на здравствените услуги на осигурените лица остварени во последните три години;

- фактурирани износи од здравствените установи за извршени здравствени услуги на осигурените лица во последните три години;

2. Планирани податоци за остварување на здравствени услуги во здравствената установа за годината за која се утврдува надоместокот:

- планиран вид и обемот на здравствени услуги на осигурените лица што ќе се вршат во здравствената установа, во согласност со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;

- планирани средства на здравствената установа за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги за осигурените лица врз основа на финансиска анализа за потребите и оправданоста од таквите здравствени услуги;

- Број на осигурените лица кои гравитираат кон здравствената установа.

3. Финансиско управување:

- Намалување на вкупните долгови;

- Економичност во потрошувачката на лекови и медицински потрошен материјал;

Годишниот надоместок за обезбедување на здравствени услуги во болничката здравствена заштита се утврдува врз основа на вредносни поени за секој поделен критериум од став 2 на овој член.

Поените од став 3 на овој член ги утврдува со Одлука Управниот одбор на Фондот.

Утврдување на трошоците на здравствената установа и обемот на здравствените услуги

Член 5

Како трошоци на здравствената установа за здравствени услуги, во смисла на член 4 точка 1 и 2 од овој правилник, се сметаат остварените трошоци во претходните три години за пријателите здравствени услуги на осигурените лица искажани според аналитички ставки и потставки за:

- плати и надоместоци на вработените во здравствената установа кои учествувале во вршење на дејноста, според нивната квалификациона структура;

- трошоци за лекови, помошен медицински материјал и санитарски материјал како што се: лекови, вакцини, ортопедски справи и помагала, санитарски материјали, други медицински материјали: потрошни материјали за дијализа, лабораториски и фотолабораториски материјали, рендген филмови, контрастни средства, катетри и водичи, вградени материјали - инплантанти, материјали за терапија и рехабилитација и други медицински материјали користени врз основа на процедурите за лекување со медицина базирана на докази;

- трошоци за стоки и услуги патни и дневни трошоци, комунални услуги, трошоци за затоплување, трошоци за комуникација и транспорт, трошоци за материјали (административни материјали, работна облека и обувки, постелнина, храна за болни и други материјали), трошоци за тековно одржување, договорни услуги, други оперативни трошоци.

Капитални инвестиции во здравството (изградба, реновирање, набавка на мебел и канцалариска опрема на објектите како и набавките на медицинска опрема и санитарски и други моторни возила) се обезбедуваат преку посебни програми и истите не се вклучени како дел од вкупниот надоместок на здравствени услуги.

Планирање на видот и обемот на здравствените услуги

Член 6

Како вид и обемот на здравствени услуги, во смисла на член 4 точка 2 на овој правилник, се сметаат здравствени услуги кои здравствената установа ќе ги обезбеди на осигурените лица според вид и обемот во тековната година, групирани по групи на дијагнози по МКБ – 10 со слични дијагностичко терапевтски процедури (во понатамошниот текст: „терапевтски процедури“), и по дијагностички сродни групи - ДРГ.

Планирањето на видот и обемот на здравствените услуги за тековната година се врши врз основа на стапката на морбидитетот и на бројот на населението на подрачјето на здравствената установа, односно на поширокото подрачје од кое гравитира населението за одреден вид на здравствени услуги.

Во случаи кога планираниот вид и обемот на здравствени услуги за тековната година е значително поголем од видот и обемот на истите здравствени услуги во претходните години, индексот на зголемувањето на средствата за тековната година по тој основ се утврдува од просечниот број на тој вид на услуги во Република Македонија во минатата, во однос на планираните услуги во тековната година.

Финансиско управување

Член 7

Вкупниот надоместок на здравствената установа во тековната година може да се зголеми по основ на добро финансиско управување во претходната година врз основа на:

- Намалување на вкупните долгови и
- Економичност во потрошувачката на лекови и медицински потрошни материјали.

Распределба на надоместокот

Член 8

Вкупниот надоместокот утврден врз основа на член 4 од овој правилник се смета како договорен износ на надоместокот за тековната година.

Надоместокот од став 1 на овој член се состои од: основен надоместок (фиксен дел); надоместок според извршувањето на договорениот вид и обемот на здравствени услуги (променлив дел) и надоместок според исполнувањето на целите што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа (променлив дел).

Структурата на надоместоците од став 2 на овој член се остварува на следниот начин:

	2008
	%
1. Основен надоместок	70
2. Надоместок според извршувањето на договорениот вид и обемот на здравствени услуги – ДРГ (променлив дел)	20
3. Надоместок според исполнувањето на целите што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа (променлив дел)	10

Висината на надоместоците од став 3 на овој член за деловната година, се утврдува во договорот помеѓу Фондот и здравствената установа.

Цели што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа

Член 9

За оценување на успешноста на работењето во здравствената установа ќе се применуваат следните индикатори:

- број на хоспитализирани пациенти,
- просечно време на престој во болница,
- број на лекувани пациенти во дневна болница,
- број на повторно примени пациенти или број на повторни операции (реоперации) за иста дијагноза, во период од еден месец по отпуштањето,
- број на инфекции предизвикани во болница.

Начин на плаќање

Член 10

Вкупниот надоместок за здравствени услуги на здравствената установа, според член 8 на овој правилник, за деловната година се дели на 12 еднакви месечни износ.

Месечниот надоместок од став 1 на овој член на здравствената установа и се исплатува во целост до крајот на месецот за претходниот месец.

Член 11

Износот на надоместокот според член 8 став 3 точка 2 и точка 3 на овој правилник се исплатува доколку здравствената установа ги извршила договорениот вид и обем на здравствени услуги односно услугите по дијагностички сродни групи - ДРГ ги оствари договорените цели што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа.

Член 12

Износот на надоместокот според извршувањето на договорениот вид и обем на здравствени услуги утврден согласно член 8 став 3 точка 2 на овој правилник, во текот на годината може да се намалува.

Намалувањето од став 1 на овој член се врши според индексот на вкупно пресметаните бодови на извршените здравствени услуги во однос на планираните, пресметани според бодовите во ценовникот на здравствените услуги во Република Македонија по терапевтски процедури во претходното тромесечје, односно за неостварувањето на дијагностички сродни групи - ДРГ.

Член 13

Износот на надоместокот по основ на остварување на целите од член 8 став 3 точка 3 на овој правилник, се намалува со просечниот индекс на индикаторите за секоја од утврдените цели, врз основа на утврдените резултати, во предходните три месеци.

Член 14

Од 1.07.2008 година со започнување на примена на системот на ДРГ, вкупниот надоместок на здравствената установа може да се зголеми или намали до 20% , во зависност од индексот на ефикасност кој се пресметува со помош на Дијагностичко сродни групи, како современ систем за класификација на пациентите.

Индексот на ефикасност е вредноста помеѓу вкупниот обем на извршени услуги и вкупно потрошените средства за извршување на истите.

Индексот на ефикасност ја отсликува реалната цена на здравствените услуги во една здравствена установа, во однос на останатите здравствени установи во Република Македонија.

Истиот има за цел изедначување на чинењето на здравствените услуги во сите здравствени установи во Република Македонија.

Индексите на ефикасност се објавуваат месечно за секоја здравствена установа која работи со Фондот.

Исплатата според индексот на ефикасност ќе започне да се применува од моментот на воспоставување на системот на ДРГ.

Склучување на договорот

Член 15

Договорот за укажување на здравствените услуги и за надоместокот утврден врз основа на овој правилник помеѓу Фондот и здравствената установа се склучува најдоцна до 31 декември во тековната година за следната година, по извршеното усогласување.

Составен дел на договорот се:

- извештај за приходи и трошоците на здравствена-та установа во последните три години;
- извештај за видот и обемот на извршените здравствени услуги на осигурени лица во последните три години;
- извештај за бројот и структурата на вработените во последните три години;
- извештај за видовите, количините и износите на лековите, медицинските материјали и другите материјали потрошени во претходната година;
- план на приходи и трошоците на здравствената установа за тековната година;
- план и структурата на вработените за тековната година;
- план за видот и обемот на здравствените услуги за тековната година;
- план на цели што треба да се постигнат во работењето на здравствената установа.

Користење на средствата во здравствената установа

Член 16

Со средствата остварени според овој правилник и договорот, здравствената установа располага самостојно.

Здравствената установа остварените средствата според овој правилник и договорот, не може да ги пренамени за исплата на плати и надоместоци на плати на вработените ниту за други намени доколку со тоа се предизвикува намалување на правата и квалитетот на здравствените услуги на осигурените лица.

Средствата остварени од заштеди можат да се користат за унапредување на дејноста на здравствената установа.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за критериумите за склучување на договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 54/2003, 35/2006 и 137/2006).

Член 18



Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.


Бр. 02 - 314/5
16 јануари 2008 година
Скопје


Управен одбор
Претседател,
Аљбон Цемаили, с.р.


Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ


излегоа од печат новите изданија:


- | | | | | | |
|----|---|---|-----|---|---|
| 1) |  | ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА
ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ
- со подзаконски акти -
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 200,00 денари | 7) |  | ЗАКОН ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -



Цена - 80,00 денари |
| 2) |  | ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -


Цена - 400,00 денари | 8) |  | ЗАКОН ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -


Цена - 150,00 денари |
| 3) |  | ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -


Цена - 300,00 денари | 9) |  | ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -

Цена - 500,00 денари |
| 4) |  | ЗАКОН ЗА НОТАРИЈАТОТ
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -

Цена - 250,00 денари | 10) |  | ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО
ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 400,00 денари |
| 5) |  | ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -

Цена - 100,00 денари | 11) |  | ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ
ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -

Цена - 150,00 денари |
| 6) |  | ЗАКОН ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -

Цена - 50,00 денари | 12) |  | ЗАКОН ЗА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -

Цена - 120,00 денари |

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: 1) во ___ примероци; 2) во ___ примероци; 3) во ___ примероци; 4) во ___ примероци; 5) во ___ примероци; 6) во ___ примероци; 7) во ___ примероци; 8) во ___ примероци; 9) во ___ примероци; 10) во ___ примероци; 11) во ___ примероци и 12) во ___ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 30000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____ тел./факс _____

Во _____, _____ 2008 година. (М.П.) _____
Потпис на порачателот



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008014